

Службен весник

на Република Македонија

Број 172

21 ноември 2014, петок

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
5365. Одлука за помилување на осудени лица	2	5375. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација.....	7
5366. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	3	5376. Правилник за начинот на бодирање на првиот и вториот дел од испитот за добивање на лиценца за изработка на геолошка документација, изведување и надзор на геолошки истражувања	7
5367. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	3	5377. Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.....	8
5368. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	3	5378. Правилник за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои ре-емитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси.....	12
5369. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	3		
5370. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	4		
5371. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	4		
5372. Одлука за предавање на недвижност – градежно земјиште во владение на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј од Битола	4		
5373. Одлука за започнување на постапка за отуѓување на градежното земјиште во ТИРЗ „Ранковце“	5		
5374. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите.....	6		

	Стр.		Стр.
5379. Правилник за форматите на програмските сервиси на радиодифузериите.....	25	5383. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија ..	38
5380. Правилник за заштита на малолетните лица.....	27	5384. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	38
5381. Правилник за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програмски сервиси.....	33	5385. Анекс за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија.....	42
5382. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија..	38	5386. Национална сортна листа од Управата за семе и саден материјал....	42
		Огласен дел	1-52

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5365.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 и член 1-а од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 12/2009), Претседателот на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:

1. ВЛАТКО ЈОРДАН ЦЕБОВ, од Штип;
2. ЗЛАТЕ ЖИВКО ПЕТРОВСКИ, од Свети Николе;
3. ДИМИТРИЈА ЗЛАТЕ ГОЛАБОСКИ, од Охрид;
4. ЕЛЕНА КИРО КОНТЕВСКА, од Скопје.

II

Извршувањето на изречената казна затвор му се замени со условна осуда за време од 3 години на осуденото лице:

1. ИСЉАМ ЦЕЉАДИН САКИПИ од с.Ропалце, општина Липково, во траење од 1 година.

III

Извршувањето на изречената казна затвор им се замени со условна осуда за време од 2 години на осудените лица:

1. ИЛИЈА ДИМИТАР БРНДЕВСКИ од Делчево, во траење од 6 месеци;
2. МЕТОДИ ТРАЈКО БОЖИНОВ од с.Просениково, Струмица, во траење од 3 месеци.

IV

Извршувањето на неиздржаниот дел од казната затвор му се замени со условна осуда за време од 2 години на осуденото лице:

1. РОБЕРТ ЗОРАН ЗАФИРОВ од Винаца, во траење од 5 месеци.

V

Извршувањето на неиздржаниот дел од казната затвор му се замени со условна осуда за време од 1 година на осуденото лице:

1. ВИКТОР ПЕРО АНАКИЕВ од Винаца, во траење од 2 месеци.

VI

Делумно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:

1. СЕАД ЕТЕМ ЈАЈОВ од с.Горно Јаболчиште, Велес, во траење од 3 месеци;
2. ЕМАНУЕЛ НАСЕР ЈАШАР од Скопје, во траење од 10 месеци;
3. ОЛИВЕР МЛАДЕН МИТЕВ од Винаца, во траење од 6 месеци;
4. МЛАДЕН ЃОРЃИ РИСТОВ, од с.Драговрашти, Винаца, во траење од 3 месеци;
5. АЉБАН КЕМАЛ АМДИИ од Скопје, во траење од 6 месеци;
6. АТАНАС КРСТЕ ПАСКАЛОВ од Скопје, во траење од 6 месеци;
7. ЗЕМРУШ ТЕФИК СЕЛИМИ од с.Сарај, Скопје, во траење од 6 месеци;
8. МАКЕДОН ВАНЧО МИТЕВСКИ од с.Клечовце, Куманово, во траење од 4 месеци;
9. АХМЕТ ЦЕЛАДИН МУСТАФА од Скопје, во траење од 6 месеци;
10. ЗОРАН ТРАЈАН ЈОВЕСКИ од Охрид, во траење од 3 месеци;
11. ИГОР БОРЧЕ СТОЈАНОВСКИ од Кавадарци, во траење од 6 месеци;
12. НИКОЛЧО БОГДАН ИВАНОВСКИ од с.Ветрен, Делчево, во траење од 3 месеци;
13. ЛАЗЕ ДРАКЧЕ ТАСЕСКИ од с.Одри, Тетово, во траење од 1 година;
14. ИМЕТ САМИ ФЕЈЗОВСКИ од Битола, во траење од 3 месеци.

VII

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1078/1
20 ноември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**5366.**

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2014 година донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН
ИМОТ****Член 1**

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот и тоа на:

- стан на ул. „Багдатска 26” број на зграда 1 влез 1 кат-04, број 13 во површина 111 м² и помошна просторија балкон со површина од 16 м², се наоѓа на КП 2526, запишано во Имотен лист бр.52663 за КО Карпош, во сопственост на Република Македонија.

Член 2

Продажбата на одземен имот од член 1 од оваа одлука да се изврши со јавно наоѓање по електронски пат, со почетна продажна цена утврдена согласно проценката на Министерството за правда - Биро за судски вештачења во износ од 6.453.564,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-9483/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5367.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2014 година донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН
ИМОТ****Член 1**

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот и тоа на:

- стан на ул. „В.Мачуковски” бр. 6, број на зграда 1, влез 1, кат 02, број 5, во површина од 66 м² и помошна просторија балкон со површина од 9 м², во сопственост на Република Македонија, се наоѓа на КП 617 запишан во Имотен лист бр.48368 за КО Кисела Вода 2 Скопје, во сопственост на Република Македонија.

Член 2

Продажбата на одземен имот од член 1 од оваа одлука да се изврши со јавно наоѓање по електронски пат, со почетна продажна цена утврдена согласно проценката на Министерството за правда - Биро за судски вештачења во износ од 3.523.181,25 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-9483/2
18 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5368.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН
ИМОТ****Член 1**

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот и тоа на:

- стан на ул. „К.Асенов” 24/2-5, со станбена површина од 35 м² и помошни простории од 4 м², во сопственост на Република Македонија, се наоѓа на КП 2470 запишано во Имотен лист бр.6461 за КО Чаир, во сопственост на Република Македонија.

Член 2

Продажбата на одземен имот од член 1 од оваа одлука да се изврши со јавно наоѓање по електронски пат, со почетна продажна цена утврдена согласно проценката на Министерството за правда - Биро за судски вештачења во износ од 1.166.839,50 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-9483/3
18 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5369.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2014 година донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН
ИМОТ****Член 1**

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот и тоа на:

- стан на ул. „В. Ѓоргов” бр. 18/78, број на зграда 1, намена А-2, влез 1, кат 12, број 78, во станбена површина од 79 м² и балкони 10 м², се наоѓа на КП 82 запишано во Имотен лист бр.16792 за КО Центар 2 Скопје, во сопственост на Република Македонија.

Член 2

Продажбата на одзементиот недвижен имот од член 1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по електронски пат, со почетна продажна цена утврдена согласно проценката на Министерството за правда - Биро за судски вештачења во износ од 5.010.897,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9483/4
18 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5370.

Прз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одзементи предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2014 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН
ИМОТ

Член 1

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот и тоа на:

- стан со број 1 влез 1 на приземје на ул. „Х. Т. Карпош“ 92 А/1, со станбена површина од 111 м² и помошни простории тераси 13 м², се наоѓа на КП 540, запишано во Имотен лист бр. 92689 за КО Чаир, во сопственост на Република Македонија.

Член 2

Продажбата на одзементиот недвижен имот од член 1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по електронски пат, со почетна продажна цена утврдена согласно проценката на Министерството за правда - Биро за судски вештачења во износ од 6.118.881,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9483/5
18 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5371.

Прз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одзементи предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2014 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН
ИМОТ

Член 1

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот и тоа на:

- стан со број 14 влез 3 на приземје на ул. „Крсте Асенов“ 20/3-14 со станбена површина од 53 м² и подрум од 2 м², се наоѓа на КП 2470, запишано во Имотен лист бр.6667 за КО Чаир, во сопственост на Република Македонија.

Член 2

Продажбата на одзементиот недвижен имот од член 1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по електронски пат, со почетна продажна цена утврдена согласно проценката на Министерството за правда - Биро за судски вештачења во износ од 2.236.901,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9483/6
18 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5372.

Прз основа на член 33 став 2 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012, 131/2012, 24/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2014 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ – ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА
УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕ-
НИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ ОД БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј од Битола – како предлагач на експропријацијата, да му се предаде во владение градежното земјиште кое претставува:

- КП.бр.4818/1 КО Ресен во идеален дел од $\frac{3}{4}$, со површина од 938м², евидентирана во Имотен лист бр. 1780, согласно Решение за експропријација бр. 26-21/2 од 5.11.2014 година на Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи – Подрачно Одделение за првостепена управна постапка во Ресен, за изградба на објект од јавен интерес Музеј „Куката на Татарчеви“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10155/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5373.

Врз основа на член 34-а став (2) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2014 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ОТУГУ-
ВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТИРЗ
„РАНКОВЦЕ“**

Член 1

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони да започне постапка за отуѓување на градежно земјиште на целокупната површина во опфатот на Технолошко индустриска развојна зона „Ранковце“, која ја сочинуваат катастарските парцели и тоа: КП 6658, КП 6659, КП 6660, КП 6661, КП 6662, КП 6663, КП 6664, КП 6665, КП 6666, КП 6667, КП 6668, КП 6669, КП 6670, КП 6671, КП 6672, КП 6673, КП 6674, КП 6675, КП 6676 и КП 8661 заведени во Имотен лист број 1138 за КО Петралица и КП 3/5, КП 4/2, КП 5/2, КП 6/2, КП 7/5, КП 8/2, КП 9/2, КП 10/2, КП 11/2 и КП 4588/2 заведени во Имотен лист 1067 за КО Псача, со вкупна површина од 401.665м2.

Член 2

Почетната цена по метар квадратен за градежното земјиште кое е предмет на отуѓување изнесува едно евро во денарска противвредност.

Член 3

Учеството на јавното наддавање заинтересираните правни и физички лица го потврдуваат со поднесување на писмена пријава за учество на јавно наддавање во која се наведени податоците за целокупната површина во ТИРЗ „Ранковце“ во целиот опфат на зоната од член 1 на оваа одлука, како и за трансакциона или жиро-сметка на која ќе биде вратен депозитот за учество на јавното наддавање.

Рокот за пријавување за учество за јавно наддавање изнесува осум дена сметано од денот на објавувањето на објавата до денот на поднесувањето на пријавите.

Правните и физичките лица ос став 1 на овој член ги поднесуваат писмените пријави за учество на јавно наддавање до Дирекцијата за технолошко индустриски развојни зони на начин утврден во објавата.

Член 4

Јавното наддавање да започне во рок од пет дена од истекување на рокот за поднесување на пријави.

Јавното наддавање да трае 30 минути, при што доколку во истекот на последните две минути од определеното време за траење на јавното наддавање, од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема нова дадена понуда. Јавното наддавање продолжува неограничено сè додека во временски интервал од две минути има нова понуда.

Член 5

За градежното земјиште во зоната кое е предмет на објавата, можат да се пријават за учество сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на градежно земјиште на територија на Република Македонија согласно со закон, кои ги исполнуваат условите дадени во објавата, односно:

- Физички лица: државјани на држави членки на Европската унија и на ОЕЦД, како и државјани на држави кои не се членки на Европската унија и на ОЕЦД, а под услови на реципроцитет можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште на територијата на Република Македонија.

- Правни лица: правно лице во мешовита сопственост, правно лице основано од странско физичко и правно лице, регистрирани во Централен регистар на Република Македонија, странски правни лица резиденти на држави членки на европската унија и на ОЕЦД, како и странски правни лица резиденти на држави кои не се членки на Европската унија и на ОЕЦД а кои под услови на реципроцитет можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште на територијата на Република Македонија.

Член 6

Депозитот за учество на јавното наддавање изнесува 120.000 евра во денарска противвредност.

Депозитот за учество на јавното наддавање се уплатува на една од следните сметки:

Доколку се уплаќа од банка во Република Македонија:

- назив на примач - Буџет на Република Македонија
- банка на примач - Народна банка на Република Македонија
- сметка на примач - 100 0000000630 95
- уплатна сметка - 840 182 07316
- приходна шифра - 724149 програма – 20
- цел на дознака – депозит за учество на јавно наддавање

Доколку се уплаќа од банка надвор од Република Македонија:

Corespondet bank details:
DEUTSCHE BUNDESBANK ZENTRALE
Address:
Wilhelm Epstein strasse 14
Frankfurt am Main
GERMANY
SWIFT BIC: MARK DE FF

Bank details:
NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Address:
Bul: "Kuzman Josifovski Pitu" br:1
1000 Skopje
MACEDONIA
SWIFT BIC: NBRM MK 2X
Final beneficiary:
IBAN: MK07 1007 0100 0037 224
Name: Direkcija za tehnoloski industriski razvojni zoni
Details of payment: Deposit for participation in public auction

Член 7

Најповолниот понудувач е должен да ги уплати средствата во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор, во спротивно нема да се пристапи кон склучување на договор, а депонираните средства на најповолниот понудувач нема да му бидат вратени и истиот нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за градежно земјиште од член 1 на оваа одлука.

Член 8

Рокот за прибавување на одобрение за градење изнесува максимум 20 (дваесет) месеци од солемнизацијата на договорот за купопродажба на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука.

Рокот за изградба на објектот изнесува максимум шест години од правосилноста на одобрението за градење.

Роките од ставовите 1 и 2 од овој член се однесуваат на минимална површина за градење утврдена во член 9 од оваа одлука.

Член 9

Вкупно развиената површина за градење, согласно Државната урбанистичка планска документација за ТИРЗ "Ранковце", ќе се дефинира со архитектонско урбанистички проект, а минималната површина за градење изнесува 25% од вкупната површина на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука.

Член 10

Постапката за продажба на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука со јавно наддавање ќе ја спроведе Комисија за спроведување на постапка за продажба (во натамошниот текст: Комисијата) формирана од Владата на Република Македонија.

Комисијата по приемот на пријавите од подносителите на пријавите, утврдува дали пријавите се доставени во рокот од член 3 став 2 на оваа одлука и дали истите се комплетирани во согласност со условите од објавата.

Комисијата ги известува подносителите на пријавите за комплетираноста на истите по електронски пат, во рок од три дена од денот на поднесувањето на понуди, при што на подносителите на пријавите кои доставиле комплетна документација им доставува покана за учество на јавното наддавање, со наведување на времето и местото за почеток на јавното наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување со образложение дека истите нема да учествуваат на јавното наддавање.

Учесници на јавното наддавање се подносителите на пријави кои доставиле комплетна документација.

Јавното наддавање ќе се одржи доколку учесниците ги исполнуваат условите дадени во објавата.

Јавното наддавање ќе се одржи доколку по објавата се пријавил и само еден учесник кој ги исполнува условите дадени во објавата и ја наддаде почетната цена од член 2 на оваа одлука.

Јавното наддавање започнува со објавување на почетната цена на земјиштето кое е предмет на објавата по метар квадратен, а се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците во наддавањето.

За успешно спроведена постапка на јавно наддавање, потребно е да има најмалку едно постапно наддавање над почетната цена по метар квадратен.

Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште изнесува 10% од минималната почетна цена по метар квадратен за отуѓување на градежното земјиште.

Депозитот за учество на јавно наддавање се враќа на подносителот на пријавата за учество на јавното наддавање, во целост, во рок од 15 дена од денот на одржувањето на јавното наддавање.

Депозитот за учество на јавно наддавање на најповолниот понудувач му се враќа намален за процент од 10%, одреден за трошоци на постапката, во рок од 15 дена од денот на уплатата на вкупната сума постигната на јавното наддавање за отуѓување на градежното земјиште.

Купувачот има обврска да го плати данокот на промет на недвижности, како и трошоците за солемнизација на договорот утврдени во договорот.

Учесниците имаат право на приговор во рок од три дена од денот на одржувањето на јавното наддавање. Приговорот се поднесува во писмена форма до Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони кој одлучува по приговорот со решение, во рок од три дена сметано од денот на приемот на приговорот.

Постапката за јавно наддавање завршува по истекот на роките од ставовите 11 и 13 од овој член.

Член 11

Најповолниот понудувач е должен на своја сметка да ја изгради целокупната внатршна инфраструктура во рамките на зоната (сообраќајници, хидротехничка инфраструктура, гасоводна инфраструктура, електрична инфраструктура и друга потребна инфраструктура), во рок не подолг од 92 месеци од солемнизација на договорот за купопродажба на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука.

Член 12

Најповолниот понудувач е должен да во рок од 92 месеци од денот на солемнизација на договорот за купопродажба на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука да реализира минимум 2000 нови вработувања во ТИРЗ "Ранковце".

Член 13

Во случај најповолниот понудувач да не ги исполни обврските од член 8 ставови 2 и 3 и член 12 од оваа одлука, најповолниот понудувач ќе плаќа договорна казна која ќе се утврди во договорот за отуѓување на градежното земјиште.

Член 14

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10299/1
21 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

5374.

Врз основа на член 58 од Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ број 32/01, 50/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04, 38/05, 88/08, 105/09, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), министерот за финансии донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА АКЦИЗИТЕ**

Член 1

Во Правилникот за спроведување на Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ број 40/01, 72/01, 89/01, 50/02, 86/02, 19/03, 54/03, 6/04, 6/05, 44/06, 137/06, 25/08, 54/08, 125/08, 53/09, 94/09, 122/09, 46/10, 85/10, 156/10, 29/12, 97/12, 106/12, 187/13 и 98/14), во членот 4 став (1) точката на крајот од реченицата се заменува со записка и се додават зборовите „освен нафтен кокс од членот 28 став (1) точка б) од Законот за акцизите“.

Член 2

Во членот 7 во точката 1 бројот „5.000.000,00“ се заменува со бројот „1.000.000,00“.

Член 3

Во членот 26 став (1) зборовите „Управата за јавни приходи“ се заменуваат со зборовите „Царинската управа“.

Член 4

Во членот 33-а став (1) по зборот „трговија“ се додаваат зборовите „на мало“.

Член 5

Во членот 33-б став (1) по зборот „трговија“ се додаваат зборовите „на мало“.

Во ставот (4) алинеа 17 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

Во ставот (4) алинеа 18 точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка и се додаваат четири нови алинеи 19, 20, 21 и 22 кои гласат:

„ - единствен даночен број за правното лице купувач на минерално масло кое содржи материи за обележување;

– име и презиме на физичко лице купувач на минерално масло кое содржи материи за обележување во количина над 20 литри;

– единствен матичен број на граѓанинот за физичко лице купувач на минерално масло кое содржи материи за обележување во количина над 20 литри и

– адреса на физичкото лице купувач на минерално масло кое содржи материи за обележување во количина над 20 литри.“

По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:

„(5) За користење на податоците од став (4) алинеи 20, 21 и 22 е неопходна согласност од физичкото лице имател на информациите.“

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).

Член 6

По членот 33-б се додава нов член 33-в кој гласи:

„ Член 33-в

Енергетска вредност на нафтен кокс

За утврдување на енергетската вредност на нафтен кокс увозникот доставува потврда за квалитет издадена од институција која врши анализа согласно меѓународно признати стандарди, во кој е исказана бруто калоричната вредност на нафтениот кокс.“

Член 7

Во членот 34 во ставот (13) по точката се додава нова реченица која гласи:

„По исклучок, на барање на имателот на акцизна дозвола или увозникот, во случаите кога се користат нестандартни пакувања, ексклузивни серии, ограничени количини наменети за промотивни цели и слично, Царинската управа може да одобри издавање на контролни марки во број помал од 600 парчиња.“

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-39817/2

21 ноември 2014 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

5375.

Врз основа на член 72 став (3) од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ број 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12 и 187/13), министерот за финансии донесува

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА
ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ КОИ
СЕ УПОТРЕБУВААТ ПРИ ПОПОЛНУВАЊЕ НА
ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА**

Член 1

Во Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/14 и 98/14) во Прилог 2 - Кодекс на шифри за пополнување на ЕЦД, во рубрика 33 – Тарифна ознака, во точката б) - Шифра за четврта подрубрика (Даноци и акцизи), во Табелата – Даноци и акцизи, во делот АК-ЦИЗИ Минерални масла по алинејата 14 се додава нова алинеја 15 која гласи:

Нафтен кокс од тар.ознаки 2713 11 00 00 и 2713 12 00 00 00	77
--	----

Во рубрика 44 – Дополнителни информации, приложени документи, потврди и одобрија, во точката 2 – Приложени документи, потврди и одобрија, во Табелата - Листа на шифри со ознака „Р“, „Е“, „I“, „Г“ и „N“ (потврди/уверенија за потекло и други потврди/уверенија/согласности/дозволи/решенија/одобрија), во делот Други документи по алинејата 30 се додава нова алинеја 31 која гласи:

P97	Сертификат за квалитет на нафтен кокс	бр./ЛПГГ
-----	---------------------------------------	----------

Во рубрика 47 – Пресметка на давачки, во точката а) - Шифри за прва колона: Вид на давачка, во Табелата по алинејата 16 се додава нова алинеја 17 која гласи:

Акциза за нафтен кокс	E26
-----------------------	-----

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-40365/1

21 ноември 2014 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

5376.

Врз основа на член 32-к од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), министерот за економија, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ПРВИОТ И
ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАБОТКА НА ГЕОЛОШКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА, ИЗВЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на бодирање на првиот и вториот дел од испитот за добивање на лиценца за изработка на геолошка документација, изведување и надзор на геолошки истражувања.

Член 2

(1) Во првиот дел од испитот точниот одговор на прашањата се бодува со 2 поени, сличните одговори со точниот се бодуваат со 1 поен, неточниот одговор во мал обем се бодува со -1 поен, а неточниот одговор во голем обем со -2 поени. Максималниот број на освоени поени од испитот изнесува 100 поени.

(2) Во вториот дел од испитот точниот одговор се бодува со 10 поени, сличните одговори со точниот одговор се бодуваат по 7 поени, а различните одговори се бодуваат со -10 поени. Максималниот број на освоени поени од испитот на практични примери изнесува 100 поени.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5583/1

13 ноември 2014 година
Скопје

Министер за економија,
Беќим Незири, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ**

5377.

Врз основа на член 18, став 1, алинеја 8, член 20, став 1, алинеја 11 и член 62, став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), и член 15, став 1, алинеја 7 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, а во согласност со Заклучокот на Советот на Агенцијата бр.02-5747/2 од 21.11.2014 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на својата 19-та седница одржана на 21.11.2014 година, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ, ПРОСТОРНИ,
ФИНАНСИСКИ И КАДРОВСКИ УСЛОВИ ЗА ДО-
БИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКО
ЕМИТУВАЊЕ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Овој правилник ги пропишува минималните технички, просторни, кадровски и финансиски услови, што треба да ги исполнат радиодифузерите за да емитуваат програма на локално, регионално и државно ниво.

Овој правилник не се однесува на радиодифузерите, во делот на одредбите за задолжително поседување на студиски или други дополнителни простории, во случај кога програмскиот сервис содржи само емисии кои во целост се подготвуваат или веќе се подготвени на друго место (специјализирана музичка, филмска или спортска програма, телешопинг програма и сл.).

Овој правилник, во делот на основните просторни услови и параметри, не се однесува на случаите кога преносот, односно снимањето, се одвива надвор од студиски простор (стадион, културна или спортска манифестација, на отворен простор, собир на граѓани и сл.).

**II. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА СИТЕ РАДИОДИФУЗЕРИ
(РАДИЈА И ТЕЛЕВИЗИИ)**

Член 2

Радифузерот, за да врши радио или телевизиско емитување во подрачјето за кое ја добил дозволата за радио и телевизиско емитување од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за одредено ниво на гледаност/односно слушаност (државно, регионално или локално ниво), треба да располага со опрема и технички средства со кои обезбедува квалитетно производство и емитување на својата програма.

Опремата треба да е функционална, одржувана и сервисирана, за што одговорен е самиот радиодифузер.

Во случај на чести прекинати или поголеми технички проблеми кои влијаат на квалитетот на произведената програма, радиодифузерот треба да ја извести Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

За емитување на својата програма, радиодифузерите можат да користат радиофреквенции, капацитет на дигитален терестријален мултиплекс, сателит или капацитет од оператор на јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс.

Секој радиодифузер, за просториите од каде што ја создава, односно иницијално ја емитува својата програма и каде што врши контрола и снимање на излезна сигнален (студио и режија), мора да има изведено заштитно заземјување.

Секој радиодифузер во својот објект треба да поседува непрекинато напојување, со кое ќе обезбеди енергетска независност за функционирање на основните функции на радиодифузерот, односно непречено емитување на програмата. Во зависност од нивото на гледаност/односно слушаност (државно, регионално или локално ниво), радиодифузерите треба да ги задоволат следниве критериуми во однос на непрекинатото напојување:

- за регионално и локално ниво: целосна енергетска независност од најмалку 1 (еден) час;
- за државно ниво: целосна енергетска независност од најмалку 6 (шест) часа.

**III. УСЛОВИ ЗА РАДИО ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ
(РАДИО)**

**Основни технички услови, стандарди
и параметри**

**Студио
Член 3**

Секое радио кое планира на својот програмски сервис да продуцира говор и/или музика во живо или одложено од своите простории, мора да има акустички обработен студиски простор - студио.

Заеднички параметри за студијата се:

- студиото треба да биде акустички обработено и изолирано од надворешната бучава;

- време на реверберација T_r :

$$0,25 \text{ s} < T_r < 0,4 \text{ s}$$

каде T_r не смее да отстапува повеќе од $\pm 0,05 \text{ s}$ од номиналната вредност во опсегот од 200 Hz до 4.000 Hz; и

- задолжителна употреба на вентилација и климатизација (се препорачува централна климатизација/вентилација).

Член 4

Студиото или просторот за снимање или емитување на јавни вести, изјави, коментари, интервјуа, разговори, трибини, собири, читање текстови и слични говорни информации треба да ги задоволува следниве критериуми:

- површината на акустички обработената просторија не смее да биде помала од 9 m²;

- ако е предвидено во студиото истовремено да присуствуваат повеќе од две лица, површината на просторијата треба да биде зголемена за 2 m² по лице;

- минималната висина на акустички обработениот простор треба да изнесува 2,6 m.

Просторија за режија

Член 5

Просторија за режија е просторија во која со помош на електронски и електроакустички уреди се води, подготвува или произведува програмата со говорна или музичка содржина и се извршува објективна и субјективна контрола на звукот и на излезниот сигнал.

Секое радио задолжително мора да поседува просторија за режија.

Просторијата за режија мора да ги исполнува следниве критериуми:

- површината на просторијата после акустичката обработка да изнесува 10 m², со висина на обработениот простор од 2,6 m;

- обликот на просторијата да биде правоаголен или трапезоиден. Поради стереофонијата потребно е да се обезбеди просторна и акустичка симетрија т.е. оската на симетрија и оската на слушање да се совпаѓаат.

- просторијата за режија треба да биде акустички обработена и изолирана од надворешната бучава.

- време на реверберација T_r :

$$0,25 \text{ s} < T_r < 0,4 \text{ s}$$

каде T_r не смее да отстапува за повеќе од $\pm 0,05 \text{ s}$ од номиналната вредност во опсегот од 200 Hz до 4.000 Hz, и


- во просторијата за режија да има задолжителна употреба на вентилација и климатизација.

Доколку е предвидено во просторијата за режија истовремено да присуствуваат повеќе од две лица, површината на просторијата треба да се зголеми за 2 m² по лице.

Член 6

Режијата може истовремено да се користи и како студио во случај кога радио програмскиот сервис во своите емисии содржи и говорен дел.

Во овој случај техничарот/водителот, како и други лица кои треба да имаат контрола на тонот (соговорниците, тон мајстор и сл.) на програмата, задолжително мора да користат слушалки, чија фреквенциска карактеристика треба да биде во согласност со слика 1.



Сл. 1 - Дозволени толеранции за амплитудно-фреквенциската карактеристика на студиските мониторски слушалки (според ITU препораката – ITU-R BS. 708)

Во случај кога просторијата за режија се користи и како студио, потребно е да ги исполнува следниве критериуми:

- површината на просторијата после акустичката обработка да изнесува 15 m², со висина на обработениот простор од 2,6 m; и

- доколку е предвидено во просторијата студио/режија истовремено да присуствуваат повеќе од две лица, површината на просторијата треба да се зголеми за 2 m² по лице.

Дополнителни простории

Член 7

Секое радио за подрачјето за кое има добиено дозвола односно за одредено ниво на слушаност (државно, регионално или локално ниво), и која планира на својот програмски сервис, освен претходно снимени содржини од друга продукција, да емитува и сопствена програма продуцирана во живо или одложено (вести, разговори со гости, квизови и сл.), мора задолжително да поседува:

- просторија за новинари (редакција) и за други учесници во програмата;

- архива која служи за чување на аудио содржини кои произлегуваат од обврската за чување на снимки во траење од најмалку 60 дена, архивата може да биде сместена и во простории за друга намена;

- просторија за сместување на техничко-информатичката опрема, во која треба да се смести активната опрема, со соодветна вентилација и климатизација како и уреди за непрекинато напојување, и

- просторија-тоалети.

Квалитет на сигналот

Член 8

Аудио сигналот мора да биде пренесуван најмалку во стереофонијна техника, освен кога се работи за историски материјали снимени монофонијно.

Секој радиодифузер треба да поседува метод за регулација на висината и динамиката на тонот.

IV. КАДРОВСКИ УСЛОВИ

Број и структура на вработените

Член 9

Бројот и структурата на вработените лица за радио на државно ниво од општ формат, треба да биде 10 (десет), од кои 3 (три) со висока стручна спрема (ВСС), вработени како новинари.

Бројот и структурата на вработените лица за радио на државно ниво од специјализиран формат, треба да биде 5 (пет), од кои 2 (две) со висока стручна спрема (ВСС), вработени како новинари.

Бројот и структурата на вработените лица за радио на регионално ниво, треба да биде 5 (пет), од кои 3 (три) со висока стручна спрема (ВСС), вработени како новинари.

Бројот и структурата на вработените лица за радио на локално ниво, треба да биде 3 (три), од кои 2 (две) со висока стручна спрема (ВСС), вработени како новинари.

Како вработени лица, се сметаат лицата во редовен работен однос со полно работно време кај радиодифузерот и лицата ангажирани врз основа на договор за дело и/или авторски договор.

V. УСЛОВИ ЗА ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ (ТЕЛЕВИЗИЈА)

Основни технички и просторни услови, стандарди и параметри за студискиот дел на телевизиите кои емитуваат програма на локално и регионално ниво

Студио

Член 10

Секоја телевизија, која планира на својот програмски сервис да прикажува сопствена програма продуцирана во живо или одложено (вести, разговори со гости, квизови и сл.), мора да има акустички обработен студиски простор – телевизиско студио.

Во зависност од намената и бројот на луѓето кои се планираат истовремено да присуствуваат во телевизиското студио, студискиот простор мора да ги задоволува следниве критериуми и да има:

- акустички обработена површина од 25 m²
- висина од 2,6 m,
- соодветно изведена вентилација и климатизација, и
- нивото на осветленост во студиото треба да го задоволува минимумот што се бара согласно техничките карактеристики на камерите кои се употребуваат во соодветната просторија.

Просторија за режија

Член 11

Просторија за режија е просторија во која што со помош на електронски, електроакустички и видео уреди се води, подготвува или произведува програма со аудиовизуелна содржина и се извршува објективна и субјективна контрола на аудио и видео излезниот сигнал, се врши контрола на светлото во студиото и контрола на камерите.

Површината на просторијата за режија треба да изнесува 12 m².

Секоја телевизија задолжително мора да има просторија за режија.

Просторија за монтажа

Член 12

Просторија за монтажа е просторија каде се врши монтирање на емисиите кои треба да бидат подготвени за емитување и може да биде дел од некоја друга просторија (на пример, просторијата за режија или просторијата за редакција), каде се врши финализирање на емисиите од програмски и технички аспект.

Дополнителни простори

Член 13

Просторија за архивирање е просторија која телевизијата мора да ја обезбеди за архивирање на снимените аудиовизуелни материјали. Просторијата за архивирање може да биде посебна или да биде дел од некоја друга просторија.

Просторија за редакција е посебна работна просторија за новинарите.

Просторија за сместување на техничко-информатичката опрема е просторија во која се сместува активната опрема, со соодветна вентилација и климатизација, како и уредите за непрекинато напојување. Оваа просторија може да биде дел од некоја друга просторија.

Просторија за шминкерница со гардероба е просторија каде што се подготвуваат учесниците во програмата пред својот настап, и

Просторија – тоалети.

Основни технички и просторни услови, стандарди и параметри за студискиот дел на телевизиите кои емитуваат програма на државно ниво

Просторни услови

Студио

Член 14

Секоја телевизија која планира на својот програмски сервис да прикажува сопствена програма продуцирана во живо или одложено (вести, разговори со гости, квизови и сл.), мора задолжително да има акустички обработен студиски простор – телевизиско студио.

Во зависност од намената и бројот на луѓето кои се планираат истовремено да присуствуваат во телевизиското студио, студискиот простор мора да ги задоволува следниве критериуми и да има:

- акустички обработена површина од 25 m²,
- висината треба да изнесува 2,6 m, и
- соодветно изведена вентилација и климатизација.

Потребно време на реверберација во студиото

Член 15

Потребното време на реверберација во телевизиското студио зависи од волуменот на просторијата. Во опсегот од 200 Hz до 4.000 Hz тоа се одредува согласно следнава формула:

$$T_r = 0,25 (V/V_0)^{1/3} \text{ sec};$$

Каде што:

T_r - е потребното време на реверберација изразено во секунди; V е волуменот на просторијата во кубни метри (m³) и V_0 е референтен волумен кој изнесува 100 m³.

Дозволеното отстапување од потребното време на реверберација, пресметано според горната формула во опсегот од 200 Hz до 4.000 Hz, изнесува +0,05 sec.

Ниво на осветленост во студиото

Член 16

Нивото на осветленост во студиото треба да го задоволува минимумот што се бара согласно техничките карактеристики на камерите кои се употребуваат во соодветната просторија.

Препорачливо е користење на т.н. ладно светло за осветлување на студијата.

Просторија за режија**Член 17**

Просторија за режија е просторија во која што со помош на електронски, електроакустички и видео уреди се води, подготвува или произведува програма со аудиовизуелна содржина и се извршува објективна и субјективна контрола на аудио и видео излезниот сигнал, се врши контрола на светлото во студиото и контрола на камерите.

Секоја телевизија задолжително мора да има просторија за режија.

Просторијата за режија треба да ги исполнува критериумите наведени во член 5 на овој правилник, освен одредбата за минимална површина, која треба да изнесува 12 m².

Главна контролна просторија – (Master-control room)**Член 18**

Главна контролна просторија (Master-control room) е просторија каде со помош на електронски, електроакустички и видео уреди кои се премногу бучни или кои премногу се загреваат, поради што не можат да се сместат во просторијата за режија или во просторијата за контрола на продукцијата, се извршува објективна и субјективна контрола на аудио и видео излезниот сигнал во моментот кога е подготвен за емитување.

Од главната контролна просторија се врши и координација и склопување на аудиовизуелни содржини од повеќе студија (доколку радиодифузерот ги поседува) кои се подготвени за емитување.

Просторијата од став 1 од овој член треба да ги исполнува критериумите наведени во член 5 на овој правилник.

Секоја телевизија која емитува програма на државно ниво препорачливо е да поседува главна контролна просторија.

Во случај кога телевизијата нема наменска главна контролна просторија, тогаш главната контрола на аудиовизуелните содржини се врши во режијата.

Просторија за монтажа**Член 19**

Просторија за монтажа е просторија каде се врши монтирање на емисиите кои треба да бидат подготвени за емитување.

Акустичка изолација на телевизиските студија и контролни простории**Член 20**

Студиото и просторијата за режијата треба да бидат акустички обработени и изолирани од надворешната бучава, како и од бучавата што ја предизвикуваат уредите за вентилација и климатизација.

Дозволеното ниво на бучава и непожелни звуци во телевизиските студија и во просторијата за режија на висина од 1,2 метри од подот, не смее да ги надминува вредностите на кривата НР 20 од табела 1.

НР	Фреквенција (Hz)								
	31,5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
крива 20	89,0	51,3	39,4	30,6	24,3	20,0	16,8	14,4	12,6

Табела 1 – Дозволено ниво на бучава - јачина на звучен притисок во dB во однос на 20 µPa - rms за октавна низа.

Дополнителни простории**Член 21**

Просторија за архивирање е просторија каде што под посебни услови се чуваат и архивираат снимените аудио-визуелни материјали. Оваа просторија мора да биде одделена од другите простории, со исклучок на просторијата за техничко-информатичка опрема, која може да биде во состав на просторијата за архивирање.

Просторија за редакција е посебна работна просторија за новинарите.

Просторија за сместување на техничко-информатичката опрема е просторија во која се сместува активната опрема, со соодветна вентилација и климатизација, како и уредите за непрекинато напојување. Оваа просторија може да биде дел од некоја друга просторија.

Просторија за шминкерница со гардероба е просторија каде што се подготвуваат учесниците во програма-та пред својот настап, и Просторија – тоалети.

VI. КАДРОВСКИ УСЛОВИ**Број и структура на вработените****Член 22**

Бројот и структурата на вработените лица за телевизија на државно ниво која емитува програма терестријално, од општ формат, треба да биде 80 (осумдесет), од кои 30 (триесет) со висока стручна спрема (ВСС), вработени како новинари.

Бројот и структурата на вработените лица за телевизија на државно ниво која емитува програма терестријално, од специјализиран формат треба да биде 30 (триесет), од кои 10 (десет) со висока стручна спрема (ВСС), вработени како новинари. Доколку повеќе од половина од програмите што се емитуваат на програмскиот сервис се создаваат надвор од просториите на телевизијата, бројот на вработените лица може да биде најмалку 15 (петнаесет), од кои 5 (пет) со висока стручна спрема (ВСС) вработени како новинари.

Бројот и структурата на вработените лица за телевизија на државно ниво која емитува програма преку сателит и јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс, треба да биде 30 (триесет), од кои 10 (десет) со висока стручна спрема (ВСС) вработени како новинари. Доколку повеќе од половина од програмите што се емитуваат на програмскиот сервис од специјализиран формат се создаваат надвор од просториите на телевизијата, бројот на вработените лица може да биде најмалку 15 (петнаесет), од кои 5 (пет) со висока стручна спрема (ВСС) вработени како новинари.

Бројот и структурата на вработените лица за телевизија на регионално ниво, со исклучок на регионот Д7, треба да биде најмалку 10 (десет), од кои 5 (пет) со висока стручна спрема (ВСС), вработени како новинари. Доколку повеќе од половина од програмите што се емитуваат на програмскиот сервис од специјализиран формат се создаваат надвор од просториите на телевизијата, бројот на вработените лица може да биде најмалку 5 (пет), од кои 3 (три) со висока стручна спрема (ВСС) вработени како новинари.

Бројот и структурата на вработените лица за телевизија од регионот Д7 (кој ги опфаќа општините Дебар, Маврово и Ростуша и Центар Жупа), треба да биде најмалку 5 (пет), од кои 3 (три) со висока стручна спрема (ВСС) вработени како новинари.

Бројот и структурата на вработените лица за телевизија на локално ниво, треба да биде најмалку 5 (пет), од кои 3 (три) со висока стручна спрема (ВСС), вработени како новинари.

Како вработени лица, се сметаат лицата во редовен работен однос со полно работно време кај радиодифузерот и лицата ангажирани врз основа на договор за дело и/или авторски договор.

VII. ФИНАНСИСКИ УСЛОВИ ЗА СИТЕ РАДИОДИФУЗЕРИ (РАДИЈА И ТЕЛЕВИЗИИ)

Член 23

Радифузерите се должни да обезбедат финансиски средства за непречено вршење на дејноста обезбедување на телевизиско или радио емитување за која им е доделена дозволата од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, што подразбира исполнување на обврските предвидени со позитивните законски прописи во Република Македонија и подзаконските акти донесени од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 24

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за техничките, просторните, финансиските и кадровските услови за добивање дозвола за вршење радиодифузна дејност, бр.01-4412/1 од 08.11.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.154/2013).

Член 25

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

<p>Бр. 01-5774/1 21 ноември 2014 година Скопје</p>	<p>Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Претседател на советот, Лазо Петрушевски, с.р.</p>
--	--

5378.

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 8 и член 20 став 1 алинеја 11, во врска со член 141 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), и член 15 став 1 алинеја 7 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.8.2014 година, а во согласност со Заклучокот на Советот на Агенцијата бр.02-5747/3 од 21.11.2014 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 19-та седница одржана на 21.11.2014 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ОПЕРАТОРИ КОИ РЕЕМИТУВААТ ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ И НА ПОТВРДАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ/СЕРВИСИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се уредуваат условите и постапката за евидентирање на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи (во понатамошниот текст: оператори)кои реемитуваат програмски пакети во регистарот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (во понатамошниот текст: Агенцијата), содржината и формата на пријавата за евидентирање на операторите на јавна електронска комуникациска мрежа, како и содржината и формата на потврдата за регистрација на програмските сервиси во Агенцијата кои операторите ги реемитуваат како целина во вид на програмски пакет.

Член 2

Операторите се должни да реемитуваат програмски сервиси на домашни и странски радиодифузери, врз основа на уредени авторски и сродни права.

Член 3

Програмските сервиси кои се реемитуваат, мораат да бидат регистрирани во Агенцијата како целина во вид на пакет.

Член 4

Агенцијата е должна на својата веб страница да ги објави:

1. Образецот на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и регистрација на програмските сервиси кои ќе ги реемитува како целина во вид на програмски пакет;
2. Податоците од регистарот на оператори кои реемитуваат програмски сервиси;
3. Потврдата за регистрација на пакетот програмски сервиси;
4. Решението за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмски сервиси, во рок од 3 (три) дена од денот на неговото донесување.

2. ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ОПЕРАТОРИТЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ОПЕРАТОРИ КОИ РЕЕМИТУВААТ ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ

Член 5

Пред да започне со реемитување на програмски сервиси, операторот во Агенцијата доставува пријава (Прилог бр. 1 кон овој Правилник)за негово евидентирањево регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и регистрација на програмските сервиси кои ќе ги реемитува како целина во вид на програмски пакет.

Кон пријавата, наведена во став 1 на овој член, операторот е должен да достави и изјава (Прилог бр. 2 кон овој Правилник), со која под целосна кривична и материјална одговорност потврдува дека податоците и другите информации содржани во пријавата и сите прилози кон истата се вистинити, точни и целосни.

Член 6

За секоја промена на податоците од пријавата за негово евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети, операторот е должен да ја извести Агенцијата во рок од 30 (триесет) дена по настаната промена.

Агенцијата е должна во рок од 7 (седум) дена од денот на приемот на известувањето за промена на податоците за операторот и за неговиот програмски пакет, да ја евидентира промената во својот регистар на оператори кои реемитуваат програмски пакети.

Член 7

Агенцијата ќе го избрише операторот кој реемитува програмски сервиси од регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети, доколку:

- во писмена форма ја извести Агенцијата дека престанал да ја врши дејноста,
- престане да ја извршува дејноста во период подолг од една година,
- не започне да ја врши дејноста од датумот наведен во пријавата, а не ја извести Агенцијата за промена на истиот,
- со правосилна судска одлука му е забрането вршење на дејност и
- престанал да постои.

3. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДА ЗА ИЗВРШЕНА РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ/СЕРВИСИ

Член 8

Операторот е должен во постапката за евидентирање во регистарот и регистрација на пакет програмски сервиси во Агенцијата да ги достави следниве документи:

1. Пријава (Прилог бр. 1 кон овој Правилник) за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и регистрација на програмски сервиси;
2. Тековна состојба од Централниот регистар на име на операторот (не постара од шест месеци, доколку во меѓувреме не дошло до промени на податоците што операторот е должен да ги пријави). Тековната состојба се поднесува при пријавувањето на операторот заради негово евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски сервиси и при евентуална промена на податоците кои се содржани во тековната состојба;
3. Потврда за извршена регистрација (нотификација) издадена од Агенцијата за електронски комуникации;

4. Дозвола за телевизиско или радио емитување на странскиот радиодифузер од кого потекнува програмскиот сервис што треба да се реемитува, издадена од надлежниот регулатор на матичната земја (доколку со документација за таква дозвола не располага Агенцијата);

Агенцијата на својата веб страница ќе објави листа на странски радиодифузери чии програмски сервиси се реемитуваат во Република Македонија за кои поседува документација за издадени дозволи за телевизиско или радио емитување;

5. Лого за идентификација на програмскиот сервис чие реемитување се бара;

6. Изјава (Прилог бр. 2 кон овој Правилник) со која под целосна кривична и материјална одговорност потврдува дека податоците и другите информации содржани во пријавата и сите прилози кон истата се вистинити, точни и целосни.

7. Договори за реемитување на програмски сервиси.

4. РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ/СЕРВИСИ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДА ЗА ИЗВРШЕНА РЕГИСТРАЦИЈА

Член 9

Пред да започне со реемитување на програмски сервиси, операторот во Агенцијата доставува пријава (Прилог бр. 1 кон овој Правилник) за регистрација на програмските сервиси кои ќе ги реемитува како целина во вид на програмски пакет.

Кон пријавата, наведена во став 1 на овој член, операторот е должен да достави и изјава (Прилог бр. 2 кон овој Правилник), со која под целосна кривична и материјална одговорност потврдува дека податоците и другите информации содржани во пријавата и сите прилози кон истата се вистинити, точни и целосни, односно потврдува дека за реемитување на програмските сервиси наведени во пријавата, ги има уредено авторските и сродните права согласно со Законот за авторските и сродните права.

Член 10

Доколку доставената пријава е нецелосна и некомплетна, Агенцијата во рок од 3 (три) дена од денот на приемот на пријавата, за тоа писмено ќе го извести операторот и ќе го задолжи во рок од 5 (пет) дена од денот на приемот на известувањето да ја комплетира пријавата.

Член 11

Доколку операторот не постапи по писменото известување од член 10 од овој Правилник, ќе се смета дека пријавата не е доставена, за што директорот ќе донесе заклучок согласно одредбите од Законот за општата управна постапка и Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Член 12

Агенцијата во рок од 7 (седум) дена од денот на приемот на целосната документација ќе издаде потврда за регистрирање на програмскиот пакет на операторот.

Агенцијата е должна во рок од 5 (пет) работни дена од денот на издавањето на потврдата, истата да и ја достави на Агенцијата за електронски комуникации.

Член 13

Агенцијата е должна во рок од 3 (три) работни дена од денот на приемот на известувањето за промена на програмскиот пакет за истото да ја извести Агенцијата за електронски комуникации.

Член 14

Доколку Агенцијата врз основа на извршен програмски надзор согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги утврди дека операторот реемитува програмски сервис кој не е регистриран согласно член 141 од Законот, во рок од 7 (седум) дена од извршениот програмски надзор ќе донесе решение со кое ќе го опомене и ќе му наложи на операторот веднаш да го исклучи реемитувањето на нерегистрираниот програмски сервис. За своето решение Агенцијата ги известува Агенцијата за електронски комуникации и имателот на авторските и сродните права.

Доколку имателот на авторските и сродните права има свој индивидуален застапник или е застапуван од соодветна организација за колективно управување во Република Македонија, известувањето му се доставува на застапникот.

5. ФОРМА И ДРУГИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ДОГОВОРОТ ЗА РЕЕМИТУВАЊЕ И ДРУГАТА ПРОПРАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 15

Договорот за реемитување и другата пропратна документација мораат да ги имаат следните карактеристики:

1. Договорот за реемитување на програмски сервиси да биде склучен помеѓу договорните страни, во писмена форма, со нивни потписи и печати, како и архивски броеви да биде доставен во оригинал или во фотокопија заверена на нотар;

2. Доколку на договорот нема официјален печат, да се достави тековна состојба или друг документ со цел да се утврди дека одговорното лице кое е потпишано на договорот, има овластување за склучување на таков договор или истиот да биде заверен на нотар, согласно важечкото законодавство на таа земја.

3. Дозволата или друг правен акт со кој се дозволува телевизиско или радио емитувањето на радиодифузериот од кого потекнува програмскиот сервис чие реемитување се бара, треба да биде издадена од надлежен странски регулатор и заверена согласно законот на соодветната држава, преведена на македонски јазик од овластен судски преведувач и заверена од страна на нотар.

4. Не важи обврската за заверување на дозволата или друг правен акт со кој се дозволува телевизиско или радио емитување согласно законот на соодветната држава од точка 3 на овој член, ако во поглед на таквите исправи помеѓу соодветната држава и Република Македонија постои правен или фактички реципроцитет, потврден од Министерството за надворешни работи на Република Македонија.

5. Доколку договорот за реемитување, во име и за сметка на имателот на правата, го склучува колективно здружение за управување со авторските и сродните

права регистрирано во Република Македонија, кон договорот да биде приложена авторизација од имателот на правата за обемот, времетраењето и содржината на пренесените права, и тоа во оригинал или во заверена фотокопија на македонски јазик од страна на нотар, или во превод на македонски јазик извршен од овластен судски преведувач и заверен од страна на нотар и оригинал или заверена фотокопија од решението на Министерството за култура на Република Македонија за регистрација на колективното здружение;

6. Доколку договорот за реемитување го склучува друго правно лице, што нема својство на колективно здружение за управување со авторските и сродните права, или индивидуален застапник - агент, кон договорот за реемитување да биде приложена авторизација од имателот на правата за обемот, времетраењето и содржината на пренесените права, и тоа во оригинал или во заверена фотокопија на македонски јазик од страна на нотар, или во превод на македонски јазик извршен од овластен судски преведувач и заверен од страна на нотар.

6. ПРОМЕНА НА РЕГИСТРИРАН ПАКЕТ ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ

Член 16

Операторот е должен да ја извести Агенцијата за секоја промена на регистрираниот пакет на програмски сервиси.

Член 17

Промената на програмскиот пакет се вршина начин што операторот поднесува нова пријава до Агенцијата, како и другодокументи наведени во член 8 и член 15 од овој Правилник.

7. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 18

За сè што не е предвидено со овој Правилник, важат позитивните прописи на Република Македонија и Правилникот за начинот на доставување на пропратната документација кон дописите и пријавите упатени до архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр. 01-4993/1 од 14.10.2014 година.

Член 19

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 20

Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за регистрација на пакетот програмски сервиси на операторите на јавни комуникациски мрежи на Советот за радиодифузија на Република Македонија, бр.01-5198/1 од 10.10.2012 година.

Бр.01-5775/1
21 ноември 2014 година
Скопје


Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Булевар ВМРО бр.3, 1000 Скопје
Република Македонија
Тел: +389 23 103 400
Факс: +389 23 103 401
e-mail: contact@avmu.mk



(приемен печат на АААВМУ)

ПРИЈАВА

за евидентирање во регистарот на оператори на јавни
електронски комуникациски мрежи и регистрација на
програмски сервиси ¹

Целосен назив на
Операторот _____

Седиште и адреса _____

ЕМБС _____

Даночен број _____

Одговорно лице _____

¹ Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го употребува терминот „оператор на јавна електронска комуникациска мрежа“, а Законот за електронски комуникации го употребува терминот „оператор на јавна комуникациска мрежа“



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

1 ПОДАТОЦИ ЗА ОПЕРАТОРОТ

Скратен назив	
Телефон	
Електронска пошта	
Веб-страна	
Име и презиме на одговорното лице управителот/директорот	
Контакт	Телефон:
	Електронска пошта:
ЕМБГ	

Начин на обезбедување на програмскиот пакет ²	<input type="checkbox"/> Аналогно преку кабел	<input type="checkbox"/> DVB-C	
	<input type="checkbox"/> DVB-T	<input type="checkbox"/> DVB-S	<input type="checkbox"/> IPTV
Сервисна зона ³			
Интерен канал	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ	
Телекомуникациски и други услуги што ги нуди операторот	<input type="checkbox"/> VoD	<input type="checkbox"/> NVoD	<input type="checkbox"/> PPV
	<input type="checkbox"/> Catch-up TV	<input type="checkbox"/> Интернет	<input type="checkbox"/> Телефонија
Датум на започнување со обезбедување на програмскиот пакет			
Број на претплатници			

² Да се наведе технологијата што се користи за дистрибуција на сигналот на операторот до претплатниците

³ Подрачје на кое операторот ќе го обезбедува програмскиот пакет, односно територијата на РМ, регионот или општината со населените места во неа каде операторот има мрежа и претплатници

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ**2. ПОДРУЖНИЦИ**

Град/Место	Адреса

**3. АДРЕСА (НА ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР) КАДЕ СЕ НАОГА ОПРЕМАТА ПРЕКУ
КОЈА СЕ ВРШИ РЕЕМИТУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИОТ ПАКЕТ**

Град/Место	Адреса



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

4 ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ

4.1 Програмски сервиси на радиодифузери од Република Македонија:

1	2	3	4	5	6	8	9
назив	јазик на емитување	ниво на емитување ⁴	регионална сервисна зона ⁵	локална сервисна зона ⁶	времетраење на договорот	автоматско продолжување ⁷	кодирање ⁸
1		<input type="checkbox"/> државно <input type="checkbox"/> регионално <input type="checkbox"/> локално	<input type="checkbox"/> D1 - Скопје <input type="checkbox"/> D1 - Велес <input type="checkbox"/> D2 <input type="checkbox"/> D3 <input type="checkbox"/> D4 <input type="checkbox"/> D5 <input type="checkbox"/> D6 <input type="checkbox"/> D7 <input type="checkbox"/> D8		од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____
2		<input type="checkbox"/> државно <input type="checkbox"/> регионално <input type="checkbox"/> локално	<input type="checkbox"/> D1 - Скопје <input type="checkbox"/> D1 - Велес <input type="checkbox"/> D2 <input type="checkbox"/> D3 <input type="checkbox"/> D4 <input type="checkbox"/> D5 <input type="checkbox"/> D6 <input type="checkbox"/> D7 <input type="checkbox"/> D8		од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____
3		<input type="checkbox"/> државно <input type="checkbox"/> регионално <input type="checkbox"/> локално	<input type="checkbox"/> D1 - Скопје <input type="checkbox"/> D1 - Велес <input type="checkbox"/> D2 <input type="checkbox"/> D3 <input type="checkbox"/> D4 <input type="checkbox"/> D5 <input type="checkbox"/> D6 <input type="checkbox"/> D7 <input type="checkbox"/> D8		од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____

⁴ Да се наведе нивото на емитување на радиодифузерот од РМ

⁵ Да се наведе регионалната сервисна зона во која емитува радиодифузерот од РМ

⁶ Да се наведат општините каде што емитува радиодифузерот од РМ согласно подзаконски акт на ААВМУ

⁷ Да се наведе и периодот на обновување согласно договорот

⁸ Да се наведе дали операторот го има кодирано сигналот



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

4.2 Програмски сервиси на странски радиодифузери:

Реден број	1	2	3	4	5	6	7	8
	назив	земја на потекло ⁹	надлежен регулатор ¹⁰	јазик на емитување	титлување	времетраења на договорот	автоматско продолжување	кодирање ¹¹
1						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неодредено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> FTA <input type="checkbox"/> Елс. <input type="checkbox"/> порнографски
2						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неодредено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> FTA <input type="checkbox"/> Елс. <input type="checkbox"/> порнографски
3						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неодредено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> FTA <input type="checkbox"/> Елс. <input type="checkbox"/> порнографски
4						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неодредено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> FTA <input type="checkbox"/> Елс. <input type="checkbox"/> порнографски
5						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неодредено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> FTA <input type="checkbox"/> Елс. <input type="checkbox"/> порнографски
6						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неодредено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> FTA <input type="checkbox"/> Елс. <input type="checkbox"/> порнографски
7						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неодредено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> FTA <input type="checkbox"/> Елс. <input type="checkbox"/> порнографски

⁹ Да се наведе земјата во која е регистриран реемитуваниот странски програмски сервис

¹⁰ Да се наведе странскиот регулатор што ја издал дозволата за телевизиско или радио емитување

¹¹ Ако при реемитувањето странскиот програмски сервис е кодиран заради заштита на малолетната публика, таа посебно да се означи во оваа колона



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

8						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неодредено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> ФТА <input type="checkbox"/> Епс. <input type="checkbox"/> порнографски
9						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неодредено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> ФТА <input type="checkbox"/> Епс. <input type="checkbox"/> порнографски
10						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неодредено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> ФТА <input type="checkbox"/> Епс. <input type="checkbox"/> порнографски
11						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неодредено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> ФТА <input type="checkbox"/> Епс. <input type="checkbox"/> порнографски
12						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неодредено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> ФТА <input type="checkbox"/> Епс. <input type="checkbox"/> порнографски
13						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неодредено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> ФТА <input type="checkbox"/> Епс. <input type="checkbox"/> порнографски
14						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неодредено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> ФТА <input type="checkbox"/> Епс. <input type="checkbox"/> порнографски
15						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неодредено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> ФТА <input type="checkbox"/> Епс. <input type="checkbox"/> порнографски
16						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неодредено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> ФТА <input type="checkbox"/> Епс. <input type="checkbox"/> порнографски
17						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неодредено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> ФТА <input type="checkbox"/> Епс. <input type="checkbox"/> порнографски



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

5. РАДИО ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ

5.1 Програмски сервиси на радија од Република Македонија:

1	2	3	4	5
назив	јазик на емитување	сервисна зона ¹²	времетраење на договорот	автоматско продолжување
1		<input type="checkbox"/> државно <input type="checkbox"/> регионално <input type="checkbox"/> локално	од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
2		<input type="checkbox"/> државно <input type="checkbox"/> регионално <input type="checkbox"/> локално	од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не

5.2 Програмски сервиси на странски радија:

1	2	3	4	5
назив	јазик на емитување	надлежен регулатор ¹³	времетраење на договорот	автоматско продолжување
1			од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
2			од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не

¹² Да се наведе сервисна зона во која операторот го дистрибуира програмскиот сервис на радиодифузерот од РМ
¹³ Да се наведе странскиот регулатор што ја издал дозволата за телевизиско или радио емитување



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

6. ПРИЛОЗИ КОН ПРИЈАВАТА:

1. Тековна состојба од Централниот регистар на име на операторот на јавна електронска комуникациска мрежа (не постара од шест месеци, доколку во меѓувреме не дошло до промени на податоците што операторот е должен да ги пријави). Тековната состојба се поднесува при пријавувањето на операторот заради негово евидентирање во Регистарот и при евентуална промена на податоците кои се содржани во тековната состојба;
2. Потврда за извршена регистрација издадена од Агенцијата за електронски комуникации, само при пријавувањето на операторот заради негово евидентирање во регистарот;
3. Дозвола за телевизиско или радио емитување на странскиот радиодифузер од кого потекнува програмскиот сервис што треба да се реемитува, издадена од надлежниот регулатор на матичната земја (доколку со документација за таква дозвола не располага Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги);

Агенцијата на својата веб страница ќе објави листа на странски радиодифузери чии програмски сервиси се реемитуваат во Република Македонија за кои поседува документација за издадени дозволи за телевизиско или радио емитување;

4. Лого за идентификација на програмскиот сервис чие реемитување се бара;
5. Изјава за точност на податоците содржани во барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси кои субјектот ќе ги реемитува преку јавната електронска комуникациска мрежа, заверена на нотар;
6. Договори за реемитување на програмски сервиси;
(да се наведат по дата на склучување и број на страни)¹⁴

_____, бр. страни ____
 _____, бр. страни ____
 _____, бр. страни ____
 _____, бр. страни ____
 _____, бр. страни ____

¹⁴ Доколку договорите се склучени на странски јазик, треба да бидат приложени и на македонски јазик, во превод извршен од страна на овластен судски преведувач, а преводот да биде заверен од страна на нотар. Во договорот треба да биде наведен и архивскиот број на операторот.

ИЗЈАВА НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ

Јас _____, од _____, со број на лична карта _____, и матичен број _____, издадена од МВР _____, со постојано живеалиште во _____, на улица _____, број _____, изјавувам под целосна кривична, морална и материјална одговорност дека податоците и другите информации содржани во оваа пријава и сите прилози кон истата се вистинити, точни и целосни заклучно со датумот на пополнување на истата и дека ги исполнуваат условите предвидени со член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр. 184/2013, бр. 13/2014, бр. 44/2014, 101/14 и 132/14).

Воедно, под целосна кривична и материјална одговорност потврдувам дека за реемитувањето на програмските сервис операторот ги има уредено авторските и сродните права, согласно со Законот за авторското право и сродните права.

Во _____
_____ 20__ год.

Управител/директор

(М.П)

5379.

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 8 и член 20 став 1 алинеја 11, во врска со член 67 став 1 и став 11 и член 80 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14) и член 15 став 1 алинеја 7 и член 39 став 1 алинеја 3 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр. 01-4351/1 од 29.8.2014 година, а во согласност со Заклучокот на Советот на Агенцијата бр. 02-5747/4 од 21.11.2014 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 19-та седница, одржана на 21.11.2014 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТИТЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ СЕРВИСИ НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Предмет на Правилникот

Со овој Правилник се утврдуваат форматите на програмските сервиси на радиодифузерите, начинот на нивното определување, како и вредностите на коефициентот Кп за различните видови формати.

Член 2

Цели на Правилникот

Целта на овој Правилник е да обезбеди примена на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, особено во поглед на:

- заштитата и развојот на плурализмот и охрабрувањето и поддржувањето на постоењето разновидни, независни и самостојни аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (член 6); и
- издавањето дозвола за телевизиско или радио емитување (особено членовите 70, 71, 73, 74, 75, 78, 80).

II. ФОРМАТИ НА ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ

Член 3

Начин на определување на ТВ форматите

Форматите на телевизиските програмски сервиси се определуваат врз основа на застапеноста на видовите аудиовизуелни програми и медиумските функции (информативна, образовна или забавна) што тие ги исполнуваат во вкупната емитувана програма во текот на една седмица.

Од вкупната емитувана програма во текот на една седмица се исклучува времето за: аудиовизуелни комерцијални комуникации, објави на радиодифузерот во врска со неговите сопствени програми, соопштенија од јавен интерес, апели за добротворни цели, интермецо, верски служби и проповеди, програми за физичка култура и рекреација, најавни и одјавни шпици, цинглови и авизо (точка 17 од Упатството за начинот на класификација на видовите аудиовизуелни и аудио програми¹).

¹ Упатството за начинот на класификација на видовите аудиовизуелни и аудио програми на кое се реферира во членовите 3, 5, 9 и 11 од овој Правилник е објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/14

Член 4

Видови ТВ формати

Форматот на телевизиските програмски сервиси може да биде општ или специјализиран.

Телевизиски програмски сервис од општ формат е сервис што содржи различни видови аудиовизуелни програми што претежно исполнуваат една или сите три медиумски функции (информативна, образовна или забавна).

Телевизиски програмски сервис од специјализиран формат е сервис што доминантно содржи еден вид аудиовизуелна програма.

Член 5

Телевизиски програмски сервиси од општ формат

Телевизиските програмски сервиси од општ формат мора да содржат најмалку 5 (пет) од видовите аудиовизуелни програми утврдени во точките 8, 10 и 12 од Упатството за начинот на класификација на видовите аудиовизуелни и аудио програми.

Телевизиските програмски сервиси од општ формат можат да бидат:

- со сите три медиумски функции,
- со претежно образовен општ формат,
- со претежно информативен општ формат, и
- со претежно забавен општ формат.

Член 6

Сервис од општ формат со сите три медиумски функции

Во телевизискиот програмски сервис од општ формат, во кој застапените видови програми ги исполнуваат сите три медиумски функции, секоја од функциите мора да биде застапена со најмалку 30% во вкупната емитувана програма во текот на една седмица.

Член 7

Сервис од општ формат кој претежно исполнува една функција

Во телевизискиот програмски сервис од општ формат во кој застапените видови програми претежно исполнуваат една од трите медиумски функции, функцијата што претежно се исполнува не смее да биде застапена со помалку од 50%, ниту со повеќе од 65%. Останатиот дел од програмата го сочинуваат програми што ги исполнуваат другите две медиумски функции, при што ниту една од овие две функции не смее да биде застапена со помалку од 5% во вкупната емитувана програма во текот на една седмица.

Член 8

Телевизиски програмски сервиси од специјализиран формат

Телевизискиот програмски сервис од специјализиран формат мора да содржи најмалку 70% од еден вид аудиовизуелна програма во вкупната емитувана програма во текот на една седмица.

Видот аудиовизуелна програма може да исполнува која било од медиумските функции (информативна, образовна или забавна).

III. ФОРМАТИ НА РАДИСКИ ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ

Член 9

Критериуми за определување на радио форматите

Форматите на радиските програмски сервиси се определуваат според два критериуми:

- Според застапеноста на говорните содржини во вкупната емитувана програма во текот на една седмица, без времето одвоено за содржините што не подлежат на класификација: аудио комерцијални комуникации, објави на радиодифузерот во врска со неговите сопствени програми, соопштенија од јавен интерес, апели за добротворни цели, интермецо, верски служби и проповеди, најавни и одјавни шпици, цинглови и авизо (точка 17 од Упатството за начинот на класификација на видовите аудиовизуелни и аудио програми);

- Според структурата на говорните содржини по вид аудио програми и медиумските функции што тие ги исполнуваат, односно според структурата на емитуваната музика по вид и жанр.

Член 10

Начин на определување на радио форматите

Во зависност од застапеноста на говорните содржини во вкупната емитувана програма во текот на една седмица, без времето одвоено за содржините што не подлежат на класификација, радијата се делат во четири групи:

- говорно радио: над 25% говорни содржини;
- говорно - музичко радио: над 15% до 25% говорни содржини;
- музичко - говорно радио: над 5% до 15% говорни содржини; и
- музичко радио: до 5% говорни содржини.

Форматот кај говорните и говорно-музичките радија се определува според застапеноста на видовите аудио програми и функциите што тие ги исполнуваат во вкупно емитуваните говорни содржини во текот на една седмица.

Форматот кај музичко-говорните и музичките радија се определува според структурата на вкупно емитуваната музика по вид и жанр во текот на една седмица.

Член 11

Видови радио формати

Форматот на радиските програмски сервиси може да биде општ или специјализиран.

Говорни и говорно-музички радија од општ формат се програмски сервиси што содржат најмалку 3 (три) од видовите аудио програми утврдени во точките 8, 10 и 12 од Упатството за начинот на класификација на видовите аудиовизуелни и аудио програми, при што видовите програми исполнуваат најмалку две или претежно една медиумска функција (информативна, образовна или забавна).

Говорни и говорно-музички радија од специјализиран формат се програмски сервиси што доминантно содржат еден вид аудио програма.

Музичко-говорни и музички радија од општ формат се програмски сервиси кај кои емитуваната музика е од различни видови и музички жанрови и ниту еден вид музика не е доминантно застапен.

Музичко-говорни и музички радија од специјализиран формат се програмски сервиси кај кои емитуваната музика е доминантно од еден вид.

Член 12

Класификација на музиката по видови и жанрови

За потребите на овој Правилник емитуваната музика кај радиските програмски сервиси се класифицира во 4 (четири) вида: народна, популарна (забавна), класична и духовна. Класификацијата на музиката е направена согласно Националната класификација на културно наследство ("Службен весник на РМ" бр.37/06) и Универзалната децимална класификација.

Секој од видовите музика содржи повеќе музички жанрови:

1. Народна музика:
 - Традиционална: изворна музика-неавторизирана;
 - Етно/World music;
 - Новосоздадена народна музика (новокомпонирана народна музика): новосодадена народна музика во народен дух, турбо фолк, диско фолк, поп фолк.
2. Популарна (забавна) музика:
 - Поп: disco, dance, hip hop, pop rock, rhythm and blues (R&B), soul, funk, rap, reggae, ska, dub итн.;
 - Џез: ragtime, dixieland, swing, be-bop, hard-bop, cool jazz, free jazz, fusion, smooth jazz, acid jazz итн.;
 - Блуз;
 - Рок/Рок енд рол: rockabilly, acid rock, hard rock, punk, folk rock, psychedelic rock; progressive rock, heavy metal, new wave, hard rock, alternative rock, grunge, britpop, indie rock, soft rock итн.;
 - Електронска музика/Техно: house, acid, goa, trance, jungle, drum итн.
3. Класична музика:
 - Средновековна, ренесансна, барокна, рококо, класика, романтизам, импресионизам, експресионизам итн.
4. Духовна музика:
 - Православна, католичка, протестантска, еврејска, исламска, будистичка, хинду, госпел - црнечки спиритуали, мантри итн.

Член 13

Видови говорни и говорно-музички радија од општ формат

Говорните и говорно-музичките радија од општ формат можат да бидат:

- со најмалку две медиумски функции;
- со претежно образовен општ формат;
- со претежно информативен општ формат; и
- со претежно забавен општ формат.

Член 14

Говорни и говорно-музички радија од општ формат со најмалку две функции

Кај говорните и говорно-музичките радија од општ формат, кај кои говорните содржини од програмата исполнуваат најмалку две медиумски функции, ниту една медиумска функција не смее да биде застапена со повеќе од 50% во говорниот дел од програмата во текот на една седмица.

Член 15

Говорни и говорно-музички радија од општ формат со претежно една функција

Кај говорните и говорно-музичките радија од општ формат, кај кои говорните содржини од програмата исполнуваат претежно една медиумска функција, таа не смее да биде застапена со помалку од 50%, ниту со повеќе од 65% во говорниот дел од програмата во текот на една седмица.

Член 16
Говорни и говорно-музички радија од специјализиран формат

Говорни и говорно-музички радија од специјализиран формат се програмски сервиси што содржат најмалку 70% програми од еден вид аудио програма во вкупно емитуваните говорни содржини во текот на една седмица.

Член 17
Музичко-говорни и музички радија од општ формат

Музичко-говорни и музички радија од општ формат се програмски сервиси кај кои емитуваната музика е од различни музички жанрови и ниту еден од нив не е застапен со повеќе од 70% во вкупно емитуваната музика во текот на една седмица.

Член 18
Музичко-говорни и музички радија од специјализиран формат

Музичко-говорни и музички радија од специјализиран формат се програмски сервиси кај кои еден вид музика е застапен со најмалку 70% во вкупно емитуваната музика во текот на една седмица.

IV. КОЕФИЦИЕНТ Кп

Член 19
Коефициент Кп за телевизиски сервиси

Коефициентот Кп за телевизиските програмски сервиси од општ формат изнесува:

- 0,80 за ТВ сервис со сите три медиумски функции,
- 0,85 за ТВ сервис со претежно образовен општ формат,
- 0,95 за ТВ сервис со претежно информативен општ формат,
- 1,00 за ТВ сервис со претежно забавен општ формат.

Коефициентот Кп за телевизиски програмски сервиси од специјализиран формат изнесува:

- 1,20 за ТВ сервис кај кој доминантниот вид програма има образовна функција,
- 1,35 за ТВ сервис кај кој доминантниот вид програма има информативна функција,
- 1,50 за ТВ сервис кај кој доминантниот вид програма има забавна функција.

Член 20
Коефициент Кп за говорни и говорно - музички радија

Кај говорните и кај говорно-музичките радија од општ формат, коефициентот Кп изнесува:

- 0,80 за говорно и говорно-музичко радио со најмалку две медиумски функции,
- 0,85 за говорно и говорно-музичко радио со претежно образовен општ формат,
- 0,90 за говорно и говорно-музичко радио со претежно информативен општ формат,
- 1,00 за говорно и говорно-музичко радио со претежно забавен општ формат.

Кај говорните и кај говорно-музичките радија од специјализиран формат, коефициентот Кп изнесува:

- 1,15 за говорно и говорно-музичко радио кај кое доминантниот вид програма има образовна функција,
- 1,25 за говорно и говорно-музичко радио кај кое доминантниот вид програма има информативна функција,
- 1,35 за говорно и говорно-музичко радио кај кое доминантниот вид програма има забавна функција.

Член 21
Коефициент Кп за музичко-говорни и музички радија

Кај музичко - говорните и кај музичките радија од општ формат, коефициентот Кп изнесува:

- 0,95 за музичко - говорно радио од општ формат,
- 1 за музичко радио од општ формат.

Кај музичко - говорните и кај музичките радија од специјализиран формат, коефициентот Кп изнесува:

- 1,45 за музичко - говорно радио од специјализиран формат,
- 1,50 за музичко радио од специјализиран формат.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 22
Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за форматите на радио и на телевизиските програмски сервиси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/06, 130/06 и 61/07).

Член 23
Во постапката на замена на постојните дозволи за вршење радиодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско и радио емитување според условите утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, пропишана во член 154 став 2 од овој Закон, радиодифузерите ќе треба да го усогласат форматот на својот програмски сервис со одредбите на овој Правилник.

Член 24
Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-5776/1
21 ноември 2014 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
Претседател на советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

5380.

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 8 и член 20 став 1 алинеја 11, во врска со член 50 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14) и член 15 став 1 алинеја 7 и член 39 став 1 алинеја 3 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр. 01-4351/1 од 29.08.2014 година, а во согласност со Заклучокот на Советот на Агенцијата бр. 02-5747/5 од 21.11.2014 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 19-та седница, одржана на 21.11.2014 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ЗАШТИТА НА МАЛОЛЕТНИТЕ ЛИЦА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Предмет на Правилникот

Со овој Правилник се определуваат начинот на категоризација и периодите на емитување на аудиовизуелните програми што можат штетно да влијаат врз физичкиот, психичкиот и моралниот развој на малолетните лица, облиците на акустично и визуелно предупре-

дување, визуелните знаци, техничките мерки за заштита на малолетните лица, како и начинот на постапување на давателите на аудиовизуелни медиумски услуги (телевизиски радиодифузери и даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање) на кои се однесува обврската за заштита на малолетните лица.

Член 2 Дефиниции

Одделни изрази употребени во овој Правилник го имаат следново значење:

- Малолетни лица се лицата на возраст под 18 години;

- Програми што можат штетно да влијаат врз малолетните лица се аудиовизуелните целини или нивни составни делови што вклучуваат описи, сцени или глетки на насилство, еротика, сексуално однесување забрането со закон, непристоен (вулгарен) говор, сугестивни облици на однесување лесни за имитација, а опасни за здравјето и безбедноста, поведени навредливо за човековото достоинство и др.;

- Насилство во смисла на овој Правилник, е секое очигледно прикажување каков било облик реално остварлива закана од физичка сила или непосредна употреба на сила, со или без оружје, сила која има намера да повреди или да застраши едно или група живи суштества. Притоа, може да станува збор за прикажување на веќе извршено насилство или на намера за извршување насилство, без оглед дали тоа насилство може или не може да предизвика повреда. Ваквата дефиниција на насилство вклучува и какво било прикажување последици од физички повреди на некое живо суштество (или група живи суштества), иако чинот на насилство не е прикажан;

- Временски периоди се точно определени термини од програмата во текот на едно деноноќие во рамки на кои е дозволено да се емитуваат програми од одредена категорија. За секоја категорија програми има посебен временски период за емитување;

- Програмски контекст во кој се емитуваат содржини штетни за малолетните лица се однесува (но не се ограничува) на: жанрот на програмата; форматот на аудиовизуелниот програмски сервис во рамки на кој се емитува програмата; временскиот период од програмата и редоследот на програмите во програмската шема (пред и по времето на емитување на конкретната програма) за телевизиските програмски сервиси; распоред на програмите во каталогот според категоријата за давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање; степенот на штета што може да ја предизвика некоја програмска содржина; очекуваниот број и состав на потенцијалната публика и веројатните очекувања на публиката; степенот до кој се изнесуваат детали за содржината за која се информира потенцијалната публика; дополнителните ефекти што содржината може да ги предизвика кај гледачите.

II. СОДРЖИНИ ШТО МОЖАТ ШТЕТНО ДА ВЛИЈААТ ВРЗ МАЛОЛЕТНИТЕ ЛИЦА

Член 3 Насилство

Давателите на аудиовизуелни медиумски услуги се должни да водат сметка дека зачестеното и континуирано прикажување насилство може да има кумулативен негативен ефект врз малолетните лица, што може да се изрази преку намалување на степенот на сензитивност кон насилството и преку развивање став дека насилството може да претставува прифатлив начин за решавање на проблемите.

Стравот предизвикан од описи, од сцени и/или од глетки на насилство може силно да ги вознемири малолетните лица. Давателите на аудиовизуелни медиумски услуги мора секогаш најодговорно да ја осмислуваат рамнотежата помеѓу - правото на јавноста да биде навремено и прецизно информирана, и - потребата од заштита на малолетниците.

Сцени со вербално или физичко насилство или со друго опасно однесување кое лесно може да се имитира од малолетните лица и кое може да биде штетно или опасно за нив, не смеат да се емитуваат во програми што се првенствено наменети за малолетни лица.

Член 4 Употреба на дрога, психоактивни супстанции, цигари и алкохол

Употребата на дрога, психоактивни супстанции, цигари и алкохол не смее да се прикажува во аудиовизуелните програми кои се првенствено наменети за малолетни лица.

Во аудиовизуелните програми кои не се наменети за малолетни лица не смее да се поддржува, поттикнува, охрабрува или велича употребата на дрога, психоактивни супстанции, цигари и алкохол, освен ако тоа не е оправдано преку контекстот на жанрот или преку мотивите на драмското дејствие во играната програма.

Член 5 Еротика

Давателите на аудиовизуелни медиумски услуги се должни да водат сметка дека, иако во програмите е дозволено до извесна граница да се прикажува еротика, ваквите содржини, сепак можат да им нанесат штета на малолетните лица. Затоа категоризацијата на програмите што содржат еротика мора да ја пратат во согласност со описите на категориите програми утврдени во Правилникот.

Кога прилозите во вести и во информативни програми вклучуваат описи, сцени и/или глетки што содржат еротика, оценката за соодветноста на периодот на нивното прикажување на телевизиските програмски сервиси, треба да се темели врз степенот на експлицитност на прикажаните детали.

Член 6 Сексуално однесување забрането со закон

Медиумската обработка на теми во врска со педофилијата, сексуална злоупотреба на малолетници и други облици законски забрането сексуално однесување, може да се оправда само заради правото на јавноста да биде информирана и заради нивно пошироко општествено проблематизирање.

Медиумскиот третман на теми поврзани со педофилијата и на други облици законски забрането сексуално однесување, во вестите, информативните, документарните или други програми, не смее да вклучува каква било сугестија или поттикнување социјално непожелен став.

Давателите на аудиовизуелни медиумски услуги се должни, при категоризацијата на програмите, да водат сметка за тоа дека, описите, сцените и/или глетките на силување и последици од силување може да имаат особено штетни последици врз малолетните лица.

Планирањето на термините од страна на телевизиските радиодифузери за емитување програми чие сценарио третира сексуална злоупотреба на малолетни лица, мора да се темели врз фактот дека малолетните лица може да бидат вознемирени како последица од очекуваната идентификација со прикажаната жртва на насилничкиот чин.

Кога прилозите во вести и во информативни програми вклучуваат описи, сцени и/или глетки што содржат сексуално однесување забрането со закон, оценката за соодветноста на периодот на нивното прикажување треба да се темели врз степенот на експлицитност на прикажаните детали.

Член 7

Непристојни изрази и гестови

Употребата на непристојни изрази и гестови е прифатлива во одредени видови забавна програма, во играната програма како естетски елемент или во образовни и документарни програми што ја тематизираат уметничката примена на непристојниот (вулгарен) говор и неговите општествено мотивирани аспекти.

Во програмите кои се наменети за целото семејство, што се емитуваат на телевизиските програмски сервиси во периодот до 20:00 часот не е дозволена прекумерна употреба на непристојни изрази и гестови.

Член 8

Сугестибилни облици на однесување опасни за здравјето и безбедноста

Поради заштита на малолетниците, прикажувањето програми што содржат описи, сцени и/или глетки со однесување опасно за здравјето и безбедноста, кое лесно може да се имитира, мора секогаш да биде оправдано во соодветниот контекст.

Член 9

Програми со јасновидци

Контактните, интерактивни програми со јасновидци (тарот, астрологија, гатачи и слични методи) што непосредно сугерираат промени на персоналното поведение, мора да бидат означени како програми што не се препорачуваат за лица под 18 години, односно – може да се емитуваат само помеѓу 00:00 и 05:00 часот.

Ограничувањето на периодот на емитувањето не се однесува на куси, деперсонализирани прилози со дневен хороскоп, класифицирани како дел од програмата со забавна функција.

Член 10

Техники на хипноза

При прикажувањето аудиовизуелен материјал што содржи техники на хипноза, давателите на аудиовизуелни медиумски услуги мора да пристапуваат со крајна одговорност со цел да не предизвикаат негативни ефекти кај малолетниците, односно пред камерата не смее да се прикажува лице кое хипнотизира и целата негова вербална постапка.

Телевизиските програмски сервиси се должни пред почетокот и по паузите за рекламирање во ваквите програми, на екранот, а давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање на соодветно место во каталогот да објават предупредување дека програмата содржи техники на хипноза.

Член 11

Фотосензитивна епилепсија

Давателите на аудиовизуелни медиумски услуги се должни да ги преземат сите неопходни мерки да ги заштитат гледачите кои боледуваат од фотосензитивна епилепсија.

Телевизиските програмски сервиси се должни пред почетокот и по паузите за рекламирање во ваквите програми, на екранот, а давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање на соодветно место во каталогот, да објават предупредување дека во програмата има треперечка светлина.

Член 12

Симулирани вести

Симулираните вести кои се дел од некоја забавна, играна, документарна или друга програма или пак, се објави на давателот на аудиовизуелни медиумски услуги за неговите програми, не смеат да се прикажуваат на таков начин што ќе ги наведе гледачите да мислат дека она што го гледаат и слушаат се всушност вести или информации за нешто што реално се случило.

III. КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМИТЕ И ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОДИ

Член 13

Програми што подлежат на категоризација

Давателите на аудиовизуелни медиумски услуги се должни да ја категоризираат вкупната програма што се емитува на телевизиските програмски сервиси или се нуди во каталогот на аудиовизуелните медиумски услуги по барање, со исклучок на вестите и информативните програми.

Член 14

Критериуми за категоризација на програмите

Уредникот, врз основа на својата етичка свест и уредничка одговорност, треба мошне внимателно да процени дали во конкретниот програмски контекст е нужно емитувањето содржини потенцијално штетни за малолетните лица.

При прегледувањето на содржината и при категоризацијата на програмите, давателите на аудиовизуелни медиумски услуги треба да ги земаат предвид следниве критериуми:

- бројот (зачестеноста) и природата на описите, сцените и/или глетките со насилство, еротика, сексуално однесување забрането со закон, непристоен (вулгарен) говор, сугестибилни облици на однесување лесни за имитација, а опасни за здравјето и безбедноста, поведени навредливо за човековото достоинство и сл.;
- сликовитоста и детализираноста со кои се креира очигледна бруталност и/или вулгарност на описите, на сцените и/или на глетките;
- проценката дали описите, сцените и/или глетките на насилство, еротика, сексуално однесување забрането со закон, непристоен (вулгарен) говор, сугестибилни облици на однесување лесни за имитација, а опасни за здравјето и безбедноста, и поведение навредливо за човековото достоинство, претставуваат комплементарни елементи во драмски заплет, или пак во контекст на образовна, документарна и/или информативна програма;
- дали насилството се сугерира како начин за разрешување конфликти;
- зачестеноста и времетраењето на крупни планови и/или на детални вербални, графички и/или текстуални описи, сцени и/или глетки на бруталност и на вулгарност;

- придружните естетски ефекти: музика, маски, шминка и други графички, сценографски и/или костимографски елементи кои можат да предизвикаат вознемиреност или да го засилат чувството на страв и на понижување на човечкото достоинство;

- психологијата зад карактерите, и проблематичноста на контроверзните заклучоци од екстривертните и од интровертните аспекти на ликовите и нивните мотиви за насилно однесување, кои можат сугестивно да делуваат врз малолетните лица;

- описите, сцените и/или глетките на малолетници втурнати во брутални и/или во вулгарни ситуации;

- режисерскиот и сценаристичкиот третман на насилството и на еротиката: глорификација или неутрализација, конструирани преку описи и преку развој на цели сцени и/или глетки на бруталност и на вулгарност;

- режисерскиот и сценаристичкиот пристап спрема контроверзни теми: поттикнување расна, верска, етничка, родова или нетрпеливост врз која било друга основа, наркоманија, самоубиство, инцест, педофилија, силување, крвни деликти, и слични облици на закани и/или на последици од психо-физичка тортура.

Член 15

Категории програми

Програмите кои подлежат на категоризација се класифицираат во следните пет категории:

- Прва категорија - програми наменети за целата публика;

- Втора категорија - програми што не се препорачуваат за деца под 8 години, за чие следење се препорачува надзор од родител или старател;

- Трета категорија - програми што не се препорачуваат за деца под 12 години, за чие следење е неопходен надзор од родител или старател;

- Четврта категорија - програми што не се препорачуваат за деца под 16 години, за чие следење е неопходен надзор од родител или старател;

- Петта категорија - програми што не се соодветни за публика под 18 години.

Член 16

Временски периоди за категориите програми

Во зависност од очекуваниот состав на публиката, категориите програми можат да се емитуваат во следните временски периоди:

- Првата и втората категорија програми се емитуваат во текот на целото деноноќие;

- Третата категорија се емитува во периодот од 20:00 до 05:00 часот;

- Четвртата категорија се емитува во периодот од 22:00 до 05:00 часот;

- Петтата категорија се емитува во периодот од 00:00 до 05:00 часот.

Член 17

Описи на категориите програми

Категориите аудиовизуелни програми утврдени во член 15 од овој Правилник се определуваат според следниве описи:

(1) Прва категорија - програми наменети за целата публика. Програми кои може да се емитуваат во текот на целото деноноќие и кои може да ги следи и најшироката публика вклучувајќи ги и децата од претшколска возраст. Употребата на непристоен (вулгарен) говор треба да биде сведена на најмало можно ниво. При-

кажувањето голо човечко тело е дозволено исклучиво во неутрална природна појавност, надвор од каков било еротски контекст. Не е препорачливо прикажување вистинско оружје. Упатно е описите, сцените и/или глетките со чинови на насилство да се ограничат исклучиво на ненагласени закани без каков било израз на вербална и/или на психо-физичка суровост во меѓучовечките односи. Забрането е прикажување наркоманија, алкохолизам и слични видови девијантно однесување. Сцените на страв треба да бидат осмислени сообразно со возраста на најмладите гледачи.

(2) Втора категорија - програми што не се препорачуваат за деца под 8 години, за чие следење се препорачува надзор од родител или старател. Може да се емитуваат во текот на целото деноноќие, со препорака да се гледаат со надзор од родител или старател. Можен е опфат на посериозни теми: девијантно однесување, семејно насилство, расизам и слично, меѓутоа програмите во ниту еден случај не смеат да поттикнуваат, ниту пак во себе да вклучуваат каква било афирмација на девијантно однесување или на поведение навредливо за човековото достоинство. Не е дозволена пренагласена употреба на непристоен (вулгарен) говор. Неутрална, природна појавност на голо човечко тело е дозволена, меѓутоа без каков било вулгарен сексуален контекст. Описите, сцените и/или глетките со еротика мора да бидат исклучително ретки и сосем ненагласени, дискретни и без вулгарни алузии. Дозволена е умерено прикажување насилство, но, без детали на суровост, оправдано во заплетот на сценариото, без да се нагласува присуството на вистинско оружје или на опасни техники за меѓучовечка пресметка.

(3) Трета категорија - програми што не се препорачуваат за деца под 12 години, за чие следење е неопходен надзор од родител или старател. Програми чие сценарио вклучува систематски и зачестени описи, сцени и/или глетки на психо-физичко насилство, кои можат да ги растревожат малолетните лица. Обработката сериозни теми е прифатлива, но треба да биде соодветна за пропишаната возраст на публиката. Дозволена е употреба непристоен говор, вулгарности и бруталности, меѓутоа мора да биде сведена на разумна мерка и да биде оправдана со нужната функција во драмскиот или во информативно-документарниот контекст на програмата. Описите, сцените и/или глетките со насилство и со еротика, и евентуалната заемна врска меѓу овие два фактора во развојот на наративот, не треба да ги нагласуваат физичките повреди и/или психо-физичките последици од повреди, ниту пак да се фокусираат на непристојни физички детали. Не треба да им се придава претерана важност на оружје и на техники за меѓучовечка пресметка лесни за имитација, со опасен потенцијал сугестивно да делуваат врз психолошки помалку стабилните и врз емоционално ранливите делови од публиката. Прикажувањето наркоманија е дозволено меѓутоа без детална разработка на фазите од чинот на карактеризација на ликовите, и комплементарно во целината на различните видови играна, образовна, информативна и/или документарна програма. Најавите за ваквите програми не смеат да бидат составени од описи, сцени и/или глетки што можат да ги вознемират малолетните лица.

(4) Четврта категорија - програми што не се препорачуваат за деца под 16 години, за чие следење е неопходен надзор од родител или старател. Програми чие сценарио вклучува систематски и зачестени описи, сцени и/или глетки на психо-физичко насилство, кои можат да ги растревожат малолетните лица. Нема ограничувања на темите. Дозволена е честа употреба непристоен говор, меѓутоа тешко е прифатлива претерана употреба ек-

стремно вулгарни изрази. Прикажувањето еротика и сексуални односи е дозволено, меѓутоа без експлицитни, порнографски детали. Неопходен е внимателно осмислен контекст за вербални и гестуални изрази кои имаат силна сексуална алузија и можат да го навредат човековото достоинство. Прикажувањето наркоманија е дозволено само без детална разработка на фазите од чинот на (зло)употреба на дрога, врамнотежено со укажувањето на последиците, и во функција на карактеризација на ликовите, комплементарно во целината на различните видови играна, образовна, информативна и/или документарна програма. Прифатливи се описи, сцени и/или глетки на насилство и последици на насилство, меѓутоа не и прикази на садизам, или каков било друг израз на нечовечност и на изживување врз луѓе и врз животни. Најавите за ваквите програми не смеат да бидат составени од описи, сцени и/или глетки што можат да ги вознемират малолетните лица.

(5) Петта категорија - програми што не се соодветни за публика под 18 години. Се толерираат описите, сцените и/или глетките на насилство и последици од насилство, како и приказите на еротски односи. Се почитува автономното право и самосвеста на полнолетната личност да одлучува при избирањето вид и категорија програма што сака да ја проследи. Емитирањето порнографија и садизам е забрането и во ниту еден случај не треба да се доведува во врска со оваа категорија програми. Во оваа категорија програми нема ограничувања во врска со темите, а единствените ограничувања се во врска со начинот на нивната обработка.

Член 18

Распоредување на програмите што можат да им наштетат на малолетните лица во програмската шема

При планирањето на емитирањето на програмите што можат штетно да влијаат врз развојот на малолетните лица, телевизиските радиодифузери се должни да ги земат предвид следниве критериуми:

- природата на содржината што може да има штетно влијание врз малолетните лица;
- медиумската функција и жанрот на конкретната програма;
- бројот и возраста на малолетните лица што веројатно ќе ја следат програмата, имајќи ги предвид работните денови, викендите и празниците;
- веројатните очекувања на публиката во поглед на содржината на програмата во конкретно време од денот или во конкретен ден.

IV. АКУСТИЧНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ И ВИЗУЕЛНИ ЗНАЦИ - ПРЕДУПРЕДУВАЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Член 19

Програми во кои се аплицира предупредувачка сигнализација

Предупредувачката сигнализација задолжително се аплицира пред почетокот и за време на емитирањето на програмите на телевизиските програмски сервиси и на соодветно место до програмите достапни во каталогот на аудиовизуелните медиумски услуги по барање, и тоа:

- во сите видови играна програма, и
- во оние видови програми со информативна, образовна или забавна функција, кои било како целина или преку нивни делови, можат штетно да влијаат врз малолетните лица.

Член 20

Начин на аплицирање на предупредувачката сигнализација

Пред почетокот на телевизиските програми опфатени со член 19 од овој Правилник, задолжително се емитира предупредувачки сигнал што соодветствува на категоријата програма кој е комбинација од визуелен знак, текстуално, вербално и акустично предупредување, трае најмалку 10 секунди, и зафаќа најмалку 1/4 од видливиот дел од екранот.

Во текот на телевизиските програми опфатени со член 19 од овој Правилник, постојано се емитира само визуелниот знак од предупредувачкиот сигнал, кој се аплицира со димензии од 1/32 во агол од видливиот дел од екранот. Исклучок се визуелните знаци за телевизиските програми со хипнотички техники и со треперечка светлина, кои се аплицираат на екранот по секоја пауза за рекламирање.

На соодветно место до програмите опфатени со член 19 од овој Правилник, достапни во каталогот на аудиовизуелните медиумски услуги по барање, задолжително се аплицира само визуелниот знак, што соодветствува на категоријата програма.

Член 21

Изглед и содржина на предупредувачката сигнализација

Предупредувачката сигнализација што се аплицира пред, до или во текот на програмите од страна на давателите на аудиовизуелни медиумски услуги, изгледа вака:

Визуелни знаци	Предупредувачки сигнали
	 цела публика Програми од прва категорија наменети за целата публика.
	 родителски надзор Програми од втора категорија што не се препорачуваат за деца под 8 години. Неопходен е надзор од родител или старател.
	 Програми од трета категорија што не се препорачуваат за деца под 12 години. Неопходен е надзор од родител или старател.
	 Програми од четврта категорија што не се препорачуваат за деца под 16 години. Неопходен е надзор од родител или старател.

	
Програма со хипнотички техники	Програми од петта категорија што не се соодветни за публика под 18 години.
Програма со треперечка светлина	Предупредување: Програмата содржи хипнотички техники
	Предупредување: Програмата содржи треперечка светлина која може да им наштети на гледачите кои боледуваат од фотосензитивна епилепсија

Член 22 Објави за програмите

Објавите (прототивните најави) за програмите на радиодифузерите не смеат да содржат описи, сцени и/или глетки што можат да им нанесат штета на малолетните лица.

Објавите од став 1 на овој член задолжително треба да бидат обележани со визуелниот знак што ја сигнализира категоријата програма што се најавува.

Објавите за програмите од петтата категорија не смеат да се емитуваат пред 22:00 часот.

V. СОДРЖИНИ ВО ВЕСТИТЕ И ИНФОРМАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

Член 23 Уредничка проценка за неопходноста на деталите

Кога вестите и информативните програми вклучуваат описи, сцени и/или глетки што можат штетно да влијаат врз малолетните лица, оправданоста на нивното прикажување мора да се темели врз одговорна уредничка проценка за неопходноста на деталите во таквиот материјал.

Објавувањето прилози на телевизиските програмски сервиси што посредуваат описи, сцени и/или глетки на насилство, аудиовизуелен материјал што може да го навреди или да го понижи човековото достоинство, други прилози чија содржина може сериозно да го загрози физичкиот, психичкиот и/или моралниот развој на малолетните лица, мора да биде во временски периоди од програмската шема кога се очекува дека малолетниците не ја следат програмата.

Професионалната одговорност на новинарот подразбира и дека жртвите на насилство треба да се третираат со максимален респект, а поради заштита на човековото достоинство нивните тела не треба да се прикажуваат во кадри со крупен план, освен во исклучителни случаи кога е тоа неизбежно поради целовитоста на информативниот материјал.

При објавувањето описи, сцени и/или глетки кои се користат како судски доказ, медиумската одговорност го задолжува уредникот на програмата внимателно да процени дали е неопходно информативниот капацитет на таквиот материјал да се вклучи во целината на прикажаната програма.

Член 24 Предупредувачки коментар

Доколку прилозите или составните делови на прилозите во вестите и во информативните програми вклучуваат содржини што можат да ги вознемират малолетните лица, телевизиските радиодифузери се должни да ги најават со предупредувачки коментар од водителот.

Овој пристап, во ниту еден случај, не подразбира рестрикција на темите и на настаните за кои треба да се известува, меѓутоа емитувањето мора да биде проследено со новинарски и/или со стручен коментар кој ќе овозможи објективност на информативната перспектива.

Член 25 Малолетници - сторители или жртви на кривични дела

Доколку во вестите се известува за малолетни лица кои се сторители, сведоци, или жртви на сексуално насилство или на други кривични дела, давателите на аудиовизуелни медиумски услуги треба да бидат особено внимателни да не објавуваат описи, детали, слики или какви било информации што можат на директен или индиректен начин да укажат на нивниот идентитет.

VI. ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ПО БАРАЊЕ

Член 26 Технички мерки за заштита на малолетните лица

Давателите на аудиовизуелните медиумски услуги по барање се должни да обезбедат технички мерки со кои на малолетните лица ќе им се оневозможи пристап до содржините што можат да им наштетат.

Техничките мерки од ставот 1 на овој член можат да бидат:

- кодови за лична идентификација (ПИН кодови) со кои давателот на аудиовизуелната медиумска услуга по барање може да ја провери возраста на корисникот пред да му овозможи пристап до кодираните содржини категоризирани и означени согласно одредбите на овој Правилник;

- филтрирање на содржините категоризирани од давателот на аудиовизуелната медиумска услуга по барање и означени согласно одредбите на овој Правилник;
- примена на независни системи за филтрирање кои ја анализираат програмата, ја препознаваат и ја исклучуваат штетната содржина врз основа на категории што ги дефинира родителот/старателот;

- примена на други софтвери со кои на родителите/старателите им се овозможува да го блокираат пристапот на малолетниците до содржините што можат да им наштетат.

Член 27 Презентирање и означување на програмите што можат да им наштетат на малолетниците

Давателите на аудиовизуелните медиумски услуги по барање се должни содржините преземени од телевизиските програмски сервиси од Република Македонија и другите содржини достапни во каталогот по барање, што можат штетно да влијаат врз развојот на малолетните лица, да ги означат со предупредувачка сигнализација при секое нивно наведување во каталогот со програми, и во објавите за програмите.

Информациите за петтата категорија програми можат да се презентираат само како дел од услуга која е достапна за плаќање, без оглед дали се работи за услуга со претплата или со плаќање по секое поединечно гледање.

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 28

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/07).

Член 29

Давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање треба да го усогласат своето работење со одредбите на овој Правилник во рок од 2 (два) месеца од денот на неговото влегување во сила.

Член 30

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

<p>Бр. 01-5777/1 21 ноември 2014 година Скопје</p>	<p>Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Претседател на советот, Лазо Петрушевски, с.р.</p>
--	--

5381.

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 8, член 20 став 1 алинеја 11, во врска со член 62 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), и член 15 став 1 алинеја 7 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.8.2014 година, а во согласност со Заклучокот на Советот на Агенцијата бр.02-5747/6 од 21.11. 2014 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на својата 19-та седница одржана на 21.11. 2014 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ПОДРАЧЈАТА НА ЕМИТУВАЊЕ НА ТЕЛЕВИЗИСКИ И РАДИО ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се определуваат подрачјата на емитување на телевизиски и радио програмски сервиси.

Подрачје за емитување е ограничена географска целина на која се емитува некој телевизиски или радио програмски сервис.

Член 2

Подрачјето на емитување, според нивото на гледаност или слушаност, на телевизиските и радио програмските сервиси може да биде: државно (целата територија на Република Македонија), регионално (одреден регион) или локално (одредено населено место со најблиската околина).

II. ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА ПРЕКУ КОИ СЕ ОБЕЗБЕДУВА ТЕЛЕВИЗИСКО ИЛИ РАДИО ЕМИТУВАЊЕ

II. 1 За телевизиско емитување

Државно ниво

Член 3

Емитување на телевизиски програмски сервис на државно ниво може да се врши преку:

- ограничен ресурс - дигитален терестријален мултиплекс;
- јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс или преку;
- сателит.

При обезбедување на телевизиско емитување на државно ниво преку ограничен ресурс - дигитален терестријален мултиплекс, радиодифузерот е должен да обезбеди покриеност со сигнал на најмалку 80% од населението во Република Македонија.

Регионално ниво

Член 4

Емитување на телевизиски програмски сервис на регионално ниво може да се врши преку:

- ограничен ресурс - дигитален терестријален мултиплекс или;
- јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс;

При обезбедување на телевизиско емитување на регионално ниво преку ограничен ресурс - дигитален терестријален мултиплекс, радиодифузерот е должен да обезбеди покриеност со сигнал на најмалку 80% од населението во соодветниот регион.

Локално ниво

Член 5

Емитување на телевизиски програмски сервис на локално ниво може да се врши само преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс.

II. 2 Радио емитување

Државно ниво

Член 6

Емитување на радио програмски сервис на државно ниво може да се врши преку:

- Радиофреквенции;
- ограничен ресурс - дигитален терестријален мултиплекс;
- јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс или преку;
- сателит.

При обезбедување на радио емитување на државно ниво преку ограничен ресурс – радиофреквенции или дигитален терестријален мултиплекс, радиодифузерот е должен да обезбеди покриеност со сигнал на најмалку 80% од населението во Република Македонија.

Регионално ниво

Член 7

Емитување на радио програмски сервис на регионално ниво може да се врши преку:

- Радиофреквенции;

- ограничен ресурс - дигитален терестријален мултиплекс или преку;
- јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс.

При обезбедување на радио емитување на регионално ниво преку ограничен ресурс – радиофреквенции или дигитален терестријален мултиплекс, радиодифузерот е должен да обезбеди покриеност со сигнал на најмалку 80% од населението во соодветниот регион.

Локално ниво

Член 8

Емитување на радио програмски сервис на локално ниво може да се врши преку:

- Радиофреквенции или преку;
- јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс.

III. ПОДРАЧЈА НА ЕМИТУВАЊЕ

III.1 ТЕЛЕВИЗИСКО И РАДИО ЕМИТУВАЊЕ НА РЕГИОНАЛНО НИВО

Член 9

Како подрачја на регионално ниво за кои се издава дозвола за вршење на радиодифузна дејност се сметаат зоните на распределба дефинирани во Планот Женева 06 кој е дел од Регионалната радиокомуникациска конференција за планирање на дигиталната радиодифузна служба во делови од регионите 1 и 3, во радиофреквенциските опсези 174-230 MHz и 470-862 MHz (RRC-06) на која и пристапила Република Македонија, освен зоната на распределба D1 - Црн Врв која се состои од два региона на емитување Скопје и Велес, односно подрачје на регионално ниво Скопје и подрачје на регионално ниво Велес. Подрачјето на регионално ниво Скопје ги содржи градот Скопје и општините Чучер Сандево, Арачиново, Илинден, Петровец, Зелениково, Студеничани и Сопиште. Подрачјето на регионално ниво Велес ги содржи општините Велес, Чашка, Свети Николе, Лозово, Градско, Росоман, Неготино и дел од општината Кавадарци.

Подрачјата на регионално ниво се прикажани во Прилог бр.1 кон овој Правилник.

III.2 ТЕЛЕВИЗИСКО И РАДИО ЕМИТУВАЊЕ НА ЛОКАЛНО НИВО ПРЕКУ ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА

Член 10

Подрачјата на емитување на локално ниво преку јавна електронска комуникациска мрежа, се прикажани во Прилог бр.2 кон овој Правилник, и тоа:

- Општина Куманово, Општина Липково и Општина Старо Нагоричане;
- Општина Крива Паланка и Општина Ранковце;
- Општина Кочани, Општина Винаца, Општина Чешиново-Облешево и Општина Зрновци;
- Општина Делчево и Општина Македонска Каменица;
- Општина Кратово и Општина Пробиштип;
- Општина Штип и Општина Карбинци;
- Општина Берово и Општина Пехчево;
- Општина Радовиш и Општина Конче;
- Општина Струмица, Општина Василево, Општина Босилово и Општина Ново Село;
- Општина Гевгелија, Општина Валандово, Општина Богданци и Општина Дојран;

- Општина Кавадарци, Општина Неготино, Општина Росоман и Општина Демир Капија;

- Општина Велес, Општина Чашка и Општина Градско;

- Општина Свети Николе и Општина Лозово;

- Општина Прилеп, Општина Долнени и Општина Кривогаштани;

- Општина Крушево и Општина Демир Хисар;

- Општина Битола, Општина Могила, Општина Новоци и Општина Ресен;

- Општина Охрид и Општина Дебрца;

- Општина Струга и Општина Вевчани;

- Општина Дебар, Општина Центар Жупа и Општина Маврово и Ростуше;

- Општина Кичево, Општина Пласница и Општина Македонски Брод;

- Општина Тетово, Општина Теарце, Општина Јегуновце, Општина Желино и Општина Брвеница;

- Општина Гостивар, Општина Врапчиште и Општина Боговиње.

III.3 РАДИО ЕМИТУВАЊЕ НА ЛОКАЛНО НИВО ПРЕКУ РАДИОФРЕКВЕНЦИИ

Член 11

Подрачјата на емитување на локално ниво преку радиодифузни, се прикажани во Прилог бр.3 кон овој Правилник, и тоа:

- Општина Берово
- Општина Битола
- Општина Богданци
- Општина Валандово
- Општина Велес
- Општина Винаца
- Општина Гевгелија
- Општина Гостивар
- Општина Дебар
- Општина Делчево
- Општина Демир Капија
- Општина Демир Хисар
- Општина Кавадарци
- Општина Кичево
- Општина Кочани
- Општина Кратово
- Општина Крива Паланка
- Општина Крушево
- Општина Куманово
- Општина Македонска Каменица
- Општина Македонски Брод
- Општина Неготино
- Општина Охрид
- Општина Пехчево
- Општина Прилеп
- Општина Пробиштип
- Општина Радовиш
- Општина Ресен
- Општина Свети Николе
- Општина Струга
- Општина Струмица
- Општина Тетово
- Општина Штип
- Општина Босилово
- Општина Брвеница
- Општина Василево
- Општина Вевчани
- Општина Врапчиште
- Општина Градско
- Општина Дебрца
- Општина Дојран
- Општина Долнени
- Општина Желино
- Општина Зрновци

Прилог 2:Подрачја на емитување на локално ниво
преку јавна електронска комуникациска мрежа



СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5382.

Советот на Јавните обвинители на Република Македонија-Скопје согласно член 9 т.3 и член 47 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), на одржаната седумдесет и втора седница на ден 19.11.2014 година ја донесе следната

О Д Л У К А

I

На Фикирије Бектеши родена на 13.12.1952 година, избрана на 20.7.2009 година за јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Струга, без ограничување на траење на мандатот, и се утврди престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.

II

Функцијата јавен обвинител и работниот однос и престанува заклучно со 31.12.2014 година.

СОР бр. 13/14 19 ноември 2014 година Скопје	Совет на јавните обвинители на Република Македонија Претседател, Петар Аневски, с.р.
---	--

5383.

Советот на Јавните обвинители на Република Македонија, согласно член 18 ст. 3 од Законот за Јавното обвинителство („Службен весник РМ“ бр. 150/07) на одржаната седумдесет и втора седница на ден 19.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

I

Оливера Проевска јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Охрид, упатена на 1.12.2013 година, со Одлука А.бр.213-3/13, и на 1.06.2014 година со Одлука бр.02-184/1, да ја врши должноста јавен обвинител за време до 6 (шест) месеци во Основното јавно обвинителство Битола, и се продолжува за уште 6 (шест) месеци до 1.12.2014 година до 31.05.2015 година, да ја ишвршува функцијата јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Битола.

II

Одлуката стапува во сила на ден 1.12.2014 година.

Бр. 02-184/2 19 ноември 2014 година Скопје	Совет на јавните обвинители на Република Македонија Претседател, Петар Аневски, с.р.
--	--

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5384.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 41/14) и член 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друштво за производство и трговија на електрична енергија и консалтинг ЕНСОЛ ДОО Охрид за менување на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на ден 19.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија издадена со Одлука бр. УП1 бр.07-69 од 10.10.2012 година, („Службен весник на РМ“ бр. 133/2012) на Друштво за производство и трговија на електрична енергија и консалтинг ЕНСОЛ ДООЕЛ увоз извоз Скопје, се менува.
2. Изменетата лиценца е прилог 1 на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 07-69/11
19 ноември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. **Име и седиштето на носителот на лиценцата**
Друштво за производство и трговија на електрична енергија и консалтинг ЕНСОЛ ДОО Охрид со седиште на ул. „Рашанец“ бр.96 Лескоец, Охрид.
2. **Енергетска дејност за која се издава лиценцата**
Производство на електрична енергија
3. **Датум на издавање на лиценцата**
19.11.2014 година
4. **Датум до кога важи лиценцата**
19.11.2049 година
5. **Евидентен број на издадената лиценца**
ЕЕ - 79.01.1/11/2/14
6. **Број на деловниот субјект – 6660100**
7. **Единствен даночен број – 4002010521570**
8. **Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши со фотоволтаичен систем, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе го врши од фотоволтаичен систем лоциран на КП бр. 1513/3 м.в. Преста, КО - Белчишта, Општина Дебарца.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши со производен капацитет наведен во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Друштво за производство и трговија на електрична енергија и консалтинг ЕНСОЛ ДОО Охрид (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;

- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите определени во лиценците;

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција;

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со пазарните правила;

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и

- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето на претходната година. Годишниот извештај содржи податоци особено за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

- 3) преземени мерки:

- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при работа;

- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

- 4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и годишни извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2**Податоци за фотоволтаичен систем приклучен на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:****1. Податоци за фотоволтаичниот систем:**

- Име на фотоволтаичниот систем:
ЕНСОЛ

2. Локација на фотоволтаичниот систем на дистрибутивната мрежа:

Приклучок на ТС Песочани 35/10(20) kV/ kV преку СН извод с. Белчишта со новопредвидени: СН крак и ТС 10(20)/0,4 kV/ kV;

3. Општи податоци:

- година на почеток на градба: 2011 год.;
- година на завршеток на градба: 2012 год.;
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем: 33 години;

4. Податоци за опрема:

- број на фотоволтаични модули 1224 модули;
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул; тип: CS6P- 245;
- производител: Canadian Solar
- номинални податоци за фотоволтаичен систем:
- моќност на модул 245 Wp;
- вкупна моќност на фотоволтаична централа: 245 x 1224 = 299,9 kW;
- тип, производител и номинални податоци на батерија: нема батерија;
- тип, производител и номинални податоци на инвертор:
- тип: Solar Lake 17000TL, трифазен
- производител: Samil Power, Kina, количина 17

5. Годишно сончево зрачење на таа локација по месеци:

Месец	Wh/m2
Јануари	2.815
Фебруари	3.490
Март	4.420
Април	5.350
Мај	5.764
Јуни	6.204
Јули	6.521
Август	6.421
Септември	5.825
Октомври	4.412
Ноември	3.079
Декември	1.829
просечно	4.682

6. Очекувано производство на електрична енергија: 395.190 kWh.

Месец	kWh
Јануари	21.383
Фебруари	23.835
Март	32.657
Април	37.538
Мај	40.889
Јуни	41.699
Јули	45.129
Август	44.270
Септември	39.840
Октомври	31.897
Ноември	22.180
Декември	13.871

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ**5385.**

Врз основа на членовите 203 и 218 став 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12 и 39/12), член 5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/08 и 85/09) и член 122 од Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 33/11 и 5/13), Министерството за здравство и репрезентативниот Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија, на 3 октомври 2014 година година, склучија

А Н Е К С
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КО-
ЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА
ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 33/11 и 5/13), членот 61-а се менува и гласи:

„Член 61-а

За поединечните работи односно занимања за работниците кои имаат засновано работен однос во јавните здравствени установи - универзитетски клиници и универзитетски институти и се избрани во наставно-научни, научни и соработнички звања и имаат заснова-

но работен однос на медицински или стоматолошки факултет, се утврдуваат коефициенти за плата започнувајќи со исплата на платата за месец февруари 2015 година, и тоа:

А) Соработнички звања (асистенти/помлади асистенти)

- доктор на медицина и стоматологија	3,568
- доктор на медицина и стоматологија - магистер	3,856
- доктор на медицина и стоматологија - специјалист	4,562
- доктор на медицина и стоматологија - специјалист - магистер	4,611
- доктор на медицински и стоматолошки науки	5,163

Б) Наставно-научни и научни звања

- доктор на медицински и стоматолошки - научен соработник	5,285
- доктор на медицински и стоматолошки науки - доцент	5,347
- доктор на медицински и стоматолошки науки - виш научен соработник	5,470
- доктор на медицински и стоматолошки науки - вонреден професор	5,531
- доктор на медицински и стоматолошки - научен советник	5,592
- доктор на медицински и стоматолошки науки - редовен професор	5,654

Усогласувањето на коефициентите од став 1 на овој член ќе се изврши во две фази почнувајќи со исплатата на платата за месец ноември 2014 до февруари 2015 година, при што ќе се применуваат следните коефициенти:

А) Соработнички звања (асистенти/помлади асистенти)

Занимања	од ноември 2014г. до јануари 2015г.	од февруари 2015г.
- доктор на медицина и стоматологија	3,280	3,568
- доктор на медицина и стоматологија - магистер	3,546	3,856
- доктор на медицина и стоматологија - специјалист	4,194	4,562
- доктор на медицина и стоматологија - специјалист - магистер	4,239	4,611
- доктор на медицински и стоматолошки науки	4,747	5,163

Б) Наставно-научни и научни звања

Занимања	од ноември 2014г. до јануари 2015г.	од февруари 2015г.
- доктор на медицински и стоматолошки - научен соработник	4,860	5,285
- доктор на медицински и стоматолошки науки - доцент	4,917	5,347
- доктор на медицински и стоматолошки науки - виш научен соработник	5,030	5,470
- доктор на медицински и стоматолошки науки - вонреден професор	5,085	5,531
- доктор на медицински и стоматолошки - научен советник	5,141	5,592

- доктор на медицински и стоматолошки науки - редовен професор	5,198	5,654
--	-------	-------

Коефициентите од став 1 на овој член ќе се применуваат за пресметка и исплата на основна плата за работно време од 35 часа неделно поминати во јавната здравствена установа - универзитетска клиника и универзитетски институт, согласно договорот за вработување.“

Член 2

По членот 61-б се додава нов член 61-в, кој гласи:

„Член 61-в

За поединечните работи односно занимања за работниците кои имаат засновано работен однос во јавните здравствени установи - универзитетски клиника и универзитетски институт, се утврдуваат коефициенти за плата започнувајќи со исплата на платата за месец февруари 2015 година, и тоа:

- доктор на медицина и стоматологија - специјалист	4,562
- доктор на медицина и стоматологија - специјалист со магистратура	4,611
- доктор на медицина и стоматологија - специјалист - примариус	4,794
- доктор на медицина и стоматологија - супспецијалист	5,007
- доктор на медицински и стоматолошки науки	5,163

Усогласувањето на коефициентите од став 1 на овој член ќе се изврши во две фази почнувајќи со исплатата на платата за месец ноември 2014 до февруари 2015 година, при што ќе се применуваат следните коефициенти:

Занимања	од ноември 2014г. до јануари 2015г.	од февруари 2015г.
- доктор на медицина и стоматологија - специјалист	4,194	4,562
- доктор на медицина и стоматологија - специјалист со магистратура	4,239	4,611
- доктор на медицина и стоматологија - специјалист - примариус	4,578	4,979
- доктор на медицина и стоматологија - супспецијалист	4,515	5,007
- доктор на медицински и стоматолошки науки	4,747	5,163

Член 3

Овој Анекс за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0101-79/1
3 октомври 2014 година
Скопје

Бр. 07-9494/1
3 октомври 2014 година
Скопје

Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија
Претседател,
д-р Љубиша Каранфиловски, с.р.

Министерство за здравство
Министер,
Никола Годоров, с.р.

УПРАВА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ**5386.**

Врз основа на член 52 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 и 43/14), Управата за семе и саден материјал во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го објавува запишувањето на сорти на земјоделски растенија во

НАЦИОНАЛНА СОРТНА ЛИСТА

Во Национална сортна листа се запишуваат следните сорти:

Вид на растение	Ознака на сортата	Година на воведување на сортата	Фирма односно име и презиме на одржувачот на сортата, односно застапникот
А. ЖИТНИ РАСТЕНИЈА			
A.6.5. Zea mays L – пченка FAO 500	AS507	2014	AS Hibridi Simanovci Srbija "Биспромет Агроцентар" ул. Грчки пат бб Битола
A.6.6. Zea mays L – пченка FAO 600	AS170 Silaž	2014	AS Hibridi Simanovci Srbija "Биспромет Агроцентар" ул. Грчки пат бб Битола
Б. ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА			
Б.12 Nicotiana Tobacum L. Тутун	HC-72-ЕКО-1	2014	УКЛО "Научен институт за тутун" ул. Кически пат бб Прилеп
	Јака J3-7	2014	УКЛО "Научен институт за тутун" ул. Кически пат бб Прилеп
	Маја-ситна-еко	2014	УКЛО "Научен институт за тутун" ул. Кически пат бб Прилеп
	Јака Б 65-82/1	2014	УКЛО "Научен институт за тутун" ул. Кически пат бб Прилеп
	Маја-рана	2014	УКЛО "Научен институт за тутун" ул. Кически пат бб Прилеп
Г. ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА			
Г 9 Brassica oleracea L. Зелка	Yanisol	2014	Nunhems - Холандија Холанд фарминг Македонија ул. Јоаким Крчовски бр.88 Скопје
	Anadol	2014	Nunhems - Холандија Холанд фарминг Македонија ул. Јоаким Крчовски бр.88 Скопје
	Aquarel	2014	Nunhems - Холандија Холанд фарминг Македонија ул. Јоаким Крчовски бр.88 Скопје

	Рубин	2014	"Институт за повртарство" Смедеревска Паланка, Србија "Агрохемија" - ул. "Рузвелтова" бр.22, Скопје
Г 14 Capsicum annuum L. Пиперка	Смедеревка	2014	"Институт за повртарство" Смедеревска Паланка, Србија "Агрохемија" - ул. "Рузвелтова" бр.22, Скопје
Г 16 Citrulus vulgaris L. Лубеница	Talisman	2014	Nunhems - Холандија Холанд фарминг Македонија ул. Јоаким Крчовски бр.88 Скопје
Г 25 Phaseolus vulgaris L. Грав	Панонски тетовец	2014	"Институт за повртарство" Смедеревска Паланка, Србија "Агрохемија" - ул. "Рузвелтова" бр.22, Скопје
Г 30 Solanum melongena L. Патлиџан	BT Karabas 016 F1	2014	Bursa Tohumculuk A.S. Турција "Агро Јуником" ДООЕЛ, ул. "Првوماјска" б.б. Скопје

Се продолжува запишувањето на сортите во Националната сортна листа:

Вид на растение	Ознака на сортата	Година на воведување на сортата	Фирма односно име и презиме на одржувачот на сортата, односно застапникот
А. ЖИТНИ РАСТЕНИЈА			
А. 2 Hordeum vulgare L. Јачмен	Хит	2014	Уни сервис Агро ДООЕЛ ул. Гоце Делчев бр.89 Штип
	Извор	2014	Уни сервис Агро ДООЕЛ ул. Гоце Делчев бр.89 Штип
Б. ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА			
Б. 7 Glicine max L. Merrill Соја	Пела	2014	Уни сервис Агро ДООЕЛ ул. Гоце Делчев бр.89 Штип
	Илинденка	2014	Уни сервис Агро ДООЕЛ ул. Гоце Делчев бр.89 Штип

Б.12 Nicotiana Tobacum L. Тутун	П-66-9/7	2014	УКЛО "Научен институт за тутун" ул. Кически пат бб Прилеп
	П-123-7/2	2014	УКЛО "Научен институт за тутун" ул. Кически пат бб Прилеп
	П 65/94	2014	УКЛО "Научен институт за тутун" ул. Кически пат бб Прилеп
	П 79-94	2014	УКЛО "Научен институт за тутун" ул. Кически пат бб Прилеп
	Јака 141-3/7	2014	УКЛО "Научен институт за тутун" ул. Кически пат бб Прилеп
	Маја 36	2014	УКЛО "Научен институт за тутун" ул. Кически пат бб Прилеп
	Џ-38	2014	УКЛО "Научен институт за тутун" ул. Кически пат бб Прилеп
	Б-2/93	2014	УКЛО "Научен институт за тутун" ул. Кически пат бб Прилеп
Г. ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА			
Г 30 Solanum melongena L. Патлиџан	Barcelona F1	2014	Semillas Fito Шпанија "Агро-Микс" ДОО ул. „Орце Николов" бр.71 Скопје

Бр. 18- 294/3
5 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
м-р Менсур Камбери, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2014172